

**СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува  
на 31 декември 2015  
и Извештај на независните ревизори**

**СОДРЖИНА**

	<b>Страна</b>
Одговорност за финансиските извештаи	1
Извештај на независните ревизори	2 – 3
Биланс на успех	4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Биланс на состојба	6 – 7
Извештај за промени во капиталот и резервите	8 – 9
Извештај за паричниот тек	10 – 11
Белешки кон финансиските извештаи	12 – 127
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

## ОДГОВОРНОСТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Раководството на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје (во понатамошниот текст “Банката”) е одговорно за подготвување на финансиските извештаи за секоја финансиска година во согласност со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, кои даваат реална и објективна слика на финансиската состојба и резултатите од работењето на Банката за годината.

По извршените испитувања, раководството на Банката има разумни очекувања дека Банката има адекватни ресурси да продолжи во своето оперативно делување во блиска иднина. Поради таа причина, раководството на Банката продолжува да го применува принципот на континуитет во подготовката на финансиските извештаи. Во подготовката на овие финансиски извештаи, одговорноста на раководството на Банката вклучува обезбедување на:

- Избор и конзистентна примена на соодветни сметководствени политики;
- Проценки и расудувања кои се разумни и издржани;
- Сметководствените стандарди кои се во примена се следат, а нивното материјално неприменување е обелоденето и објаснето во финансиските извештаи; и
- Финансиските извештаи се подготвени врз основа на принципот на континуитет освен ако не е соодветно да се претпостави дека Банката нема да продолжи во дејноста.

Раководството на Банката е одговорно за чување на исправна сметководствена документација, која со разумна сигурност во било кое време ја обелоденува финансиската состојба на Банката и мора исто така да обезбеди финансиските извештаи да се во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија. Раководството на Банката е исто така одговорно за чување на средствата на Банката и во таа насока да превзема разумни мерки на превенција и откривање на измами и други нерегуларности.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос

Милица Чапаровска - Јовановска

Генерален извршен директор  
Претседател на Управен одбор

Генерален директор за банкарство на мало  
Член на Управен одбор

Тони Стојановски

Теодолус Скордис

Генерален директор за управување со ризици  
Член на Управен одбор

Генерален директор за корпоративно банкарство  
Член на Управен одбор

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 4 - 127) на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје (во понатамошниот текст „Банката“), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2015 година и извештај за сеопфатна добивка, извештај за промените во главнината и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија на Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Банката со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не и со цел изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Банката. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### *Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје на ден 31 декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Македонија и регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

(продолжува)

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје (продолжение)

#### *Извештај за други правни и регулаторни барања*

Раководството на Банката е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и на годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи), во согласност со Законот за трговски друштва, и истите беа прифатени и одобрени од раководството и кои Банката е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Банката. Ние ги спроведовме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и со приложените ревидирани финансиски извештаи на Банката за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

Дилоит ДОО Скопје

Лидија Нануш  
Овластен ревизор  
Директор

Александар Аризанов  
Овластен ревизор

Скопје, 20 април 2016 година

**БИЛАНС НА УСПЕХ**

за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година  
(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Приходи од камата		4.501.309	4.672.715
Расходи за камата		(1.130.620)	(1.542.181)
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>6</b>	<b>3.370.689</b>	<b>3.130.534</b>
Приходи од провизии и надомести		1.033.688	1.053.074
Расходи за провизии и надомести		(98.587)	(89.562)
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>7</b>	<b>935.101</b>	<b>963.512</b>
Нето-приходи од тргување	8	13.307	41.874
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	71.670	79.910
Останати приходи од дејноста	11	249.441	209.363
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(510.231)	(631.950)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	(73.256)	(111.524)
Трошоци за вработените	14	(796.253)	(757.658)
Амортизација	15	(108.845)	(111.740)
Останати расходи од дејноста	16	(1.009.685)	(1.122.137)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>2.141.938</b>	<b>1.690.184</b>
Данок на добивка	17	(225.239)	(177.841)
<b>Добивка за финансиската година</b>		<b>1.916.699</b>	<b>1.512.343</b>
<b>Заработка по акција</b>	<b>41</b>		
Основна заработка по акција (во денари)		109,77	86,61
Разводната заработка по акција (во денари)		109,77	86,61

Белешките кон финансиските извештаи од страна 12 до 127  
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 26 јануари 2016 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 јануари 2016.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос  
Генерален извршен директор,  
Претседател на Управен Одбор

Милица Чапаровска - Јовановска  
Генерален директор за банкарство на мало  
Член на Управен одбор

Тони Стојановски  
Генерален директор за управување со ризици  
Член на Управен одбор

Теодолус Скордис  
Генерален директор за корпоративно банкарство  
Член на Управен одбор

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година

(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>		1.916.699	1.512.343
<b>Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)</b>			
Ревалоризациска резерва за средства расположиви за продажба			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на средствата расположиви за продажба		150	(1.016)
- реализирани нето-добивки/(загуби) од средствата расположиви за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Ревалоризациска резерва за преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања			
- ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството		-	-
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерви за инструменти за заштита од ризикот од паричните токови			
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните средства		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита на ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	35
Данок на добивка од останатите добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-	-
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех</b>		<b>150</b>	<b>(981)</b>
<b>Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>		<b>1.916.849</b>	<b>1.511.362</b>

Белешките кон финансиските извештаи од страна 12 до 127 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 26 јануари 2016 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 јануари 2016.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос  
Генерален извршен директор,  
Претседател на Управен Одбор

Милица Чапаровска - Јовановска  
Генерален директор за банкарство на мало,  
Член на Управен одбор

Тони Стојановски  
Генерален директор за управување со ризици  
Член на Управен одбор

Теодолус Скордис  
Генерален директор за корпоративно банкарство  
Член на Управен одбор

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**  
**На ден 31 декември 2015**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	18	16.896.236	18.459.379
Средства за тргување	19	329.981	293.003
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	172.202	251.665
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	55.575.859	51.408.295
Вложувања во хартии од вредност	23	10.488.640	11.765.150
Вложувања во придружени друштва	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Останати побарувања	25	131.909	141.786
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	289.023	415.236
Нематеријални средства	28	86.710	86.824
Недвижности и опрема	29	915.070	879.744
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупно средства</b>		<b><u>84.885.630</u></b>	<b><u>83.701.082</u></b>
<b>ОБВРСКИ</b>			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	731.949	293.181
Депозити на други комитенти	34.2	67.103.738	65.906.558
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	745.600	854.848
Субординирани обврски	37	-	2.775.970
Посебна резерва и резервирања	38	167.918	185.160
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	76.451	172.665
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	1.942.140	1.311.715
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупно обврски</b>		<b><u>70.767.796</u></b>	<b><u>71.500.097</u></b>



**БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)**  
**На ден 31 декември 2015**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>			
Запишан капитал	40	3.511.242	3.511.242
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви	40	(25.525)	(25.675)
Останати резерви	40	831.373	831.373
Задржана добивка		9.800.744	7.884.045
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b><u>14.117.834</u></b>	<b><u>12.200.985</u></b>
<b>Вкупно обврски и капитал и резерви</b>		<b><u>84.885.630</u></b>	<b><u>83.701.082</u></b>
Потенцијални обврски	42	11.587.216	11.571.496
Потенцијални средства	42	-	-

Белешките кон финансиските извештаи од страна 12 до 127 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос  
 Генерален извршен директор,  
 Претседател на Управен Одбор

Милица Чапаровска - Јовановска  
 Генерален директор за банкарство на мало,  
 Член на Управен одбор

Тони Стојановски  
 Генерален директор за управување со ризици,  
 Член на Управен одбор

Теодолус Скордис  
 Генерален директор за корпоративно банкарство,  
 Член на Управен одбор

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ**  
за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година  
(Во илјади денари)

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациски резерви за средства преземени за ненаплатен и побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите		(Акумул и-рани загуби)
<b>На 31 декември 2013 / 1 јануари 2014</b>	<b>3.511.242</b>	-	-	-	<b>(24.694)</b>	-	-	-	-	<b>830.290</b>	-	<b>1.083</b>	<b>2.605.403</b>	<b>3.766.299</b>	-	<b>10.689.623</b>
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.512.343	-	-	1.512.343
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	(1.016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.016)
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот не нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	(1.016)	35	-	-	-	-	-	-	1.512.343	-	-	1.511.362
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2014 година</b>	<b>3.511.242</b>	-	-	-	<b>(25.710)</b>	<b>35</b>	-	-	-	<b>830.290</b>	-	<b>1.083</b>	<b>4.117.746</b>	<b>3.766.299</b>	-	<b>12.200.985</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ**  
за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година  
(Во илјади денари)

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациски резерви за средства преземени ненаплатен и побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	капитална компонента на хибридни финансиски и инструмент и	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумул и-рани загуби)	Вкупно капитал и резерви
<b>На 31 декември 2014 / 1 јануари 2015</b>	<b>3.511.242</b>	-	-	-	(25.710)	35	-	-	-	<b>830.290</b>	-	<b>1.083</b>	<b>4.117.746</b>	<b>3.766.299</b>	-	<b>12.200.985</b>
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година																
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.916.699	-	-	1.916.699
Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот не нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	1.916.699	-	-	1.916.849
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите																
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.159.353)	2.159.353	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.159.353)	2.159.353	-	-
<b>На 31 декември 2015 година</b>	<b>3.511.242</b>	-	-	-	(25.560)	35	-	-	-	<b>830.290</b>	-	<b>1.083</b>	<b>3.875.092</b>	<b>5.925.652</b>	-	<b>14.117.834</b>

Белешките кон финансиските извештаи од страна 12 до 127 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос  
Генерален извршен директор,  
Претседател на Управен Одбор

Милица Чапаровска - Јовановска  
Генерален директор за банкарство на мало,  
Член на Управен одбор

Тони Стојановски  
Генерален директор за управување со ризици,  
Член на Управен одбор

Теодолус Скордис  
Генерален директор за корпоративно банкарство,  
Член на Управен одбор

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година

(Во илјади денари)

	Белешка	2015	2014
<b>Паричен тек од основната дејност</b>			
Добивка пред оданочување		2.141.938	1.690.184
<i>Коригиран за:</i>			
Амортизација на:			
нематеријални средства	15/28	27.545	26.732
недвижности и опрема	15/29	81.300	85.008
Капитална добивка од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема	11	-	(1.817)
продажба на преземени средства врз основа на ненапл. побарувања	11	(39.496)	(6.902)
Капитална загуба од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненапл. побарувања	16	-	-
Приходи од камата	6	(4.501.308)	(4.672.715)
Расходи за камата	6	1.130.620	1.542.182
Нето-приходи од тргување	8	(13.307)	(41.874)
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа:			
дополнителна исправка на вредноста	12	899.756	993.271
ослободена исправка на вредноста	12	(389.525)	(361.320)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа:			
дополнителни загуби поради оштетување	13	73.256	111.524
ослободени загуби поради оштетување		-	-
Посебна резерва:			
дополнителни резервирања	38	49.554	62.590
ослободени резервирања	38	(66.796)	(57.636)
Приходи од дивиденди		(4.500)	(4.974)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции – добивка од продажба на средства расположливи за продажба	11	(5.880)	14.816
Наплатени камати		4.509.382	4.652.905
Платени камати		(1.129.866)	(1.525.646)
<b>Добивка од дејноста пред промените на деловната актива:</b>		<b>2.762.673</b>	<b>2.506.328</b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>			
Средства за тргување		(36.978)	(59.939)
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		79.463	58.989
Кредити на и побарувања од други коминтенти		(4.677.795)	(3.993.249)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		126.213	8.838
Задолжителна резерва во странска валута		-	-
Задолжителен депозит кај НБРМ според посебни прописи		(16.700)	73.007
Останати побарувања		9.877	71.950
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>			
Обврски за тргување		-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-
Депозити на банки		438.768	103.417
Депозити на други коминтенти		1.197.180	2.738.181
Останати обврски		630.425	363.646
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		-	-
<b>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочување</b>		<b>513.126</b>	<b>1.871.168</b>
(Платен)/ поврат на данок на добивка		(321.516)	(5.657)
<b>Нето паричен тек од основната дејност</b>		<b>191.610</b>	<b>1.865.511</b>

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК (продолжение)**  
**за периодот од 1 јануари 2015 година до 31 декември 2015 година**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Паричен тек од инвестициска дејност</b>			
(Вложувања во хартии од вредност)		(7.515.934)	(10.366.729)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност		8.830.126	10.600.996
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва			
(Набавка на нематеријални средства)		(27.431)	(41.191)
Приливи од продажбата на нематеријални средства		-	-
(Набавка на недвижности и опрема)		(146.160)	(81.674)
Приливи од продажбата на недвижности и опрема		390	18.549
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		-	-
(Останати одливи од инвестициска дејност)		(33.760)	-
Останати приливи од инвестициска дејност		-	4.973
<b>Нето паричен тек од инвестициска дејност</b>		<b>1.107.231</b>	<b>134.924</b>
<b>Паричен тек од финансирањето</b>			
(Отплата на издадени должнички хартии од вредност)		-	-
Приливи од издадени должнички хартии од вредност		-	-
(Отплата на обврските по кредити)		(313.360)	(383.114)
Зголемување на обврските по кредити		203.911	292.610
(Отплатата на издадените субординирани обврски)		(2.766.663)	-
Приливи од издадените субординирани обврски		-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		-	-
(Откуп на сопствени акции)		-	-
Продадени сопствени акции		-	-
(Платени дивиденди)		(3.799)	(4.396)
(Останати одливи од финансирањето)		-	-
Останати приливи од финансирањето		-	-
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>		<b>(2.879.911)</b>	<b>(94.900)</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(1.581.070)</b>	<b>1.905.535</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари		15.616.092	13.710.557
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>		<b>14.035.022</b>	<b>15.616.092</b>

Белешките кон финансиските извештаи од страна 12 до 127 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Потпишано во име на СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје:

Диомидис Николетопулос  
 Генерален извршен директор,  
 Претседател на Управен Одбор

Милица Чапаровска - Јовановска  
 Генерален директор за банкарство на мало,  
 Член на Управен одбор

Тони Стојановски  
 Генерален директор за управување со ризици,  
 Член на Управен одбор

Теодолус Скордис  
 Генерален директор за корпоративно банкарство,  
 Член на Управен одбор

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2015****1. ВОВЕД****а) Општи информации**

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје е трансформирана во акционерско друштво на 29 декември 1989 година. Главните активности се обавуваат и нејзиното седиште се наоѓа на ул. 11 октомври бр.7, 1000 Скопје. Банката своите активности во Република Македонија ги извршува преку мрежа на 64 филијали (2014: 65 филијали).

Банката е регистрирана како универзален тип на комерцијална банка, во согласност со македонските закони. Основните активности на Банката се следните:

- прибирање на депозити и други повратни извори на средства;
- кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;
- издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
- финансиски лизинг;
- менувачки работи;
- платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
- брз трансфер на пари;
- издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
- изнајмување сефови, остава и депо;
- тргување со инструменти на пазарот на пари;
- тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали;
- тргување со хартии од вредност;
- тргување со финансиски деривати;
- управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;
- давање на услуги на чување на имот на инвестициски и пензиски фондови;
- купопродажба, гарантирање или пласман на емисија на хартии од вредност;
- чување на хартии од вредност за клиенти;
- советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица;
- продажба на полиси за осигурување;
- посредување во склучување договори за кредити и заеми;
- обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;
- економско - финансиски консалтинг и
- други финансиски услуги утврдени со закон што може да ги врши само банка.

Банката е контролирана од страна на Национална Банка на Грција, со седиште во Грција, која поседува 94,64% (2014: 94,64%) од капиталот на Банката и претставува нејзина крајна матична компанија.

Акциите на Банката котираат на Официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност на пазарот на подсегментот задолжителна котација, а кодот под кој котираат е следниот:

Шифра на хартија од вредностИСИН број

СТБ (обична акција)

MKSTBS101014

СТБП (приоритетна акција)

MKSTBS120014

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2015****1. ВОВЕД (продолжение)****а) Општи информации (продолжение)**

Финансиски извештаи на Банката за годината што заврши на 31 декември 2015 година беа одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 26 јануари 2016 година и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 јануари 2016.

**б) Основи за изготвување на финансиските извештаи****Стандарди врз основа на кои се подготвени финансиските извештаи**

Податоците во приложените финансиски извештаи на Банката се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народна банка на Република Македонија (во понатамошниот текст “НБРМ”), како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија“) („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 165/12, 50/13 и 110/13) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 169/10, 152/11, 54/12 и 166/13), пропишани од страна на НБРМ и кои се во примена од 31 декември 2011 година.

**Презентација на финансиските извештаи**

Придружните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.169/2010, 152/2011 и 54/2012 и 166/2013), (во понатамошниот текст “Одлуката“), кои во поединечни делови отстапуваат од начинот на презентација на одредени позиции во финансиските извештаи во согласност на барањата на Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1 - Презентација на финансиските извештаи. Имено, извршени се одредени рекласификации на поединечните позиции со цел прикажување на финансиските извештаи во формат кој се бара согласно Одлуката, и кои потенцијално значајно се разликуваат во однос на МСС 1 во следното:

- Презентацијата на “Вложувањата во недвижности” согласно МСС 40 во износ од нето сегашна вредност на 31 декември 2015 година од 66.688 илјади денари (2014: 77.002 илјади денари) не е направена и истата е вклучена во Недвижности и опрема, и Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања во износ од 33.385 илјади денари и 33.302 илјади денари, соодветно (2014: 34.792 илјади денари и 42.210 илјади денари, соодветно).

Раководството на Банката го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и нивните толкувања врз финансиските извештаи како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Одлуката и вреднувањата на средствата, обврските, приходите и расходите во согласност со барањата на Методологијата. Како резултат на тоа, раководството на Банката не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи во однос на МСС и МСФИ, кои се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1.      ВОВЕД (продолжение)****б)      Основи за изготвување на финансиските извештаи (продолжение)****Презентација на финансиските извештаи (продолжение)**

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба кои се вреднуваат по објективна вредност, како и други финансиски средства и финансиски обврски кои се вреднуваат по објективна вредност преку билансот на успех врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобро можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие процени и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Реалните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Презентираните финансиски извештаи се искажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Банката за целите на известувањето до НБРМ.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информации во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 1.г).

Финансиските извештаи на Банката се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 1.в) кон финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Банката.

**в)      Значајни сметководствени политики****Приходи и расходи по основ на камати**

Приходите и расходите по основ на камати се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со користење на ефективна каматна стапка.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

Методот на ефективна каматна стапка е метод за пресметка на амортизирана набавна вредност на финансиските средства или финансиските обврски преку алокација на приходите од камата и расходите за камата во соодветниот релевантен период. Ефективната каматна стапка е стапка со која се дисконтираат проценетите идни парични приливи или одливи во текот на очекуваниот век на финансискиот инструмент или, каде што е соодветно, за пократок период до нето сметководствената вредност на финансиското средство или финансиската обврска. При пресметката на ефективната каматна стапка, Банката врши проценка на паричните текови имајќи ги во предвид договорените услови за финансиските инструменти (на пример, опциите за предвремена отплата) но, не ги зема во предвид идните загуби поради оштетување. Интегрален дел на пресметката на ефективната каматна стапка се и сите платени и наплатени провизии и надоместоци помеѓу договорните страни, како и трансакционите трошоци и сите други премии или дисконти при одобрување на кредитите.

**Приходи од надоместоци и провизии**

Провизиите и надоместоците, со исклучок на надоместоците за одобрување на кредити, генерално се признаваат на пресметковна основа во периодот кога се врши услугата. Останатите надоместоци за одобрување на кредити се разграничуваат и амортизираат за времетраењето на кредитот со примена на методата на ефективна каматна стапка.

**Приходи од дивиденди**

Приходите од дивиденди се признаваат кога правото за да се добие дивиденда е воспоставено за сите акционери кои учествуваат во распределбата.

**Износи искажани во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните девизни курсеви на НБРМ, кои важат на денот на трансакцијата. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот на состојба. Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, како и во однос на вреднувањето на средствата и обврските во странска валута се вклучени во билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Превземените и потенцијалните обврски деноминирани во странска валута се преведуваат во денари со примена на официјалните девизни курсеви кои важат на датумот на билансот на состојба.

**Финансиски средства**

Финансиските средства се класифицирани во следните категории: хартии од вредност за тргување, финансиски средства расположливи за продажба, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и побарувања по основа на кредити. Класификацијата зависи од природата и намената на финансиските средства и се одредува во време на нивното почетно признавање. Финансиските средства се признаваат и депривираат на датумот на тргување кога купувањето или продавањето на вложувањето е според договор чии што одредби бараат испорака на вложувањето во договорените временски рамки.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Финансиски средства кои се чуваат за тргување**

Хартиите од вредност за тргување, кои се состојат од обврзници издадени од државата и сопственички инструменти издадени од банки, се хартии од вредност вклучени во портфолио за кое постои намера за остварување на профит на краток рок. Хартиите од вредност за тргување иницијално се признаваат по набавната вредност и последователно се признаваат според нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена.

Сите поврзани реализирани и нереализирани добивки и загуби се вклучени во нето приходи од тргување. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со хартиите од вредност за тргување, се евидентира како приход од камата. Купопродажбата на хартиите од вредност за тргување се признава на датумот на тргувањето, што го претставува датумот кога Банката се обврзува да го купи или продаде средството.

**Финансиски средства расположиви за продажба**

Финансиски средства расположиви за продажба се оние финансиски средства коишто се чуваат на неопределено време, и истите можат да бидат продадени доколку постои потреба за решавање на проблеми поврзани со ликвидноста или промена на каматните стапки, девизните курсеви или пак цената на акциите. Прикажаното портфолио е составено од сопственички хартии од вредност во банки, финансиски институции и претпријатија, врз кои Банката нема контрола.

Финансиските средства расположиви за продажба почетно се признаваат по набавната вредност и потоа последователно се вреднувани според објективната вредност, а врз основа на пазарната вредност или врз основа на износите добиени со примена на методи на парични текови за вложувањата во друштва кои не котираат на берза.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на финансиските средства расположиви за продажба се признаваат директно во главнината, се додека не се продаде сопственичката хартија од вредност или додека не се оцени дека истата е безвредна, во кој момент кумулативната нереализирана добивка или загуба претходно признаена во главнината се вклучува во нето добивката или загубата за периодот. Пресметаната камата со примена на методот на ефективна каматна стапка како и евентуалните загуби поради оштетување и позитивните и негативните курсни разлики се признаваат во билансот на успех.

**Финансиски средства кои се чуваат до доспевање**

Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање претставуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање, за кои Банката има намера и можност да ги чува до доспевање. Ако Банката продаде било каков дел од вложувањата кои се чуваат до доспевање кој не би бил нематеријален, во таков случај целата категорија би се рекласифицирала во финансиски средства расположиви за продажба. Овие хартии од вредност се прикажани според амортизираната набавна вредност со примена на методот на ефективната каматна стапка.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Кредити одобрени од Банката**

Кредитите одобрени од Банката ги вклучуваат кредитите кога средствата се одобрени на комитентите. Кредитите иницијално се признаваат по објективна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциски трошоци, а последователно се вреднуваат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. Каматите врз основа на кредити одобрени од Банката се вклучени во приходи од камати и истите се признаваат на пресметковна основа. Кредитите одобрени на комитентите и финансиските институции се прикажани во нето износ намалени за загубата поради оштетување.

**Загуби поради оштетување на финансиски средства**

Банката проценува на датумот на секој биланс на состојба дали постои објективен доказ дека финансиското средство или група на финансиски средства има загуба поради оштетување. Во случај на вложувања класифицирани како расположливи за продажба, ако има значајно или пак пролонгирано намалување на нивната објективната вредност под нивната набавна вредност, во таков случај истите се разгледуваат при утврдувањето дали средствата имаат загуба поради оштетување.

Доколку постои таков доказ за вложувањата расположливи за продажба, во таков случај, кумулативната загуба – мерена како разлика помеѓу набавната вредност на вложувањето и неговата тековна објективна вредност, намалена за било какви загуби поради оштетување претходно признаени во билансот на успех – се елиминира од главнината и се признава во билансот на успех. Загубите поради оштетување признаени во билансот на успех на вложувањата кои се вреднуваат преку главнината, не се сторнираат преку билансот на успех. Ако, во подоцнежниот период, објективната вредност на вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се зголеми и таквото зголемување може објективно да се врзе со настан кој се случил по признавањето на загубите поради оштетување во билансот на успех, во таков случај загубите поради оштетување се сторнираат преку билансот на успех.

Износот на загубите поради оштетување за финансиските средства кои се вреднуваат според амортизирана вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на очекуваните парични приливи дисконтирани според оригиналната ефективна каматна стапка на таквиот финансиски инструмент.

**Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања**

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и побарувањата се утврдуваат доколку постојат објективни докази дека Банката нема да може да ги наплати сите достасани износи по побарувањата според оригиналните договорни услови. Всушност поимот “побарувања” има значење на кредити, договорени обврски како што се акредитиви, гаранции или договорени обврски за зголемување на кредитниот лимит. Резервацијата за загуби поради оштетување по кредити се искажува како намалување на сметководствената вредност на кредитот, додека за вонбилансните ставки, резервацијата се искажува во рамките на ставката резервации. Зголемувањата на резервациите се вршат преку искажаните загуби поради оштетување признати во билансот на успех.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2015****1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Резервации за загуби поради оштетување на кредити и побарувања (продолжение)**

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите и на останатите активни билансни и вонбилансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Банката е должна да ги класифицира активните билансни и вонбилансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2015 година и 31 декември 2014 година со примена на следните проценти:

<u>Ризична категорија</u>	<u>Процент</u>
А	од 0% до 5%
Б	над 5% до 20%
В	над 20% до 45%
Г	над 45% до 70%
Д	над 70% до 100%

Резервациите за загуби поради оштетување на кредитите се утврдуваат врз основа на степенот (големината) на ризикот од ненаплативост или специфичниот ризик на ниво на земја, врз основа на следните принципи:

- Поединечните кредитни изложености (ризици) се оценуваат врз основа на видот на кредитобарателот, неговата целокупна финансиска позиција, изворите и евиденцијата за плаќање и надоместивата вредност на обезбедувањето. Резервациите за загуби поради оштетување се мерат и утврдуваат за разликата помеѓу сметководствената вредност на кредитот и неговиот проценет надоместив износ, што всушност ја претставува сегашната вредност на очекуваните готовински текови, вклучувајќи ги и надоместивите износи од гаранции и залог, дисконтирани со ефективна каматна стапка на кредитот.
- Ако постојат објективни докази за ненаплативост на кредити во кредитното портфолио кои не може специфично да се идентификуваат, резервациите за загуби поради оштетување се утврдуваат на ниво на ризикот за целокупното кредитно портфолио. Овие загуби се утврдуваат врз основа на историски податоци за кредитните рангирања на кредитокорисниците, и ја одразуваат тековната економска клима во која функционираат кредитокорисниците.
- Загубата по кредит претставува престанок на пресметка на приход од камата согласно договорените услови, а кредитот се класификува како нефункционален заради тоа што договорните обврски за плаќање на главницата и/или каматата се во задоцнување, односно ненаплатени во период подолг од 90 дена. Сите резервации за загуби по кредити се разгледуваат и тестираат најмалку еднаш квартално, и секакви понатамошни промени на износите и времето на очекуваните идни парични приливи во споредба со претходните проценки, резултираат во промена на резервацијата за загуби поради оштетување, која се евидентира како задолжување или одобрување на загубите поради оштетување евидентирани во билансот на успех.
- Кредитот за кој се верува дека е невозможно да се наплати, се отпишува наспроти соодветната резервација за загуби поради оштетување. Натомошните наплати се евидентираат како намалување на загубите поради оштетување во билансот на успех.
- Во случај на одобрени кредити на кредитокорисници во земји со зголемен ризик на потешкотии за сервисирање на надворешен долг, се проценува политичката и економската ситуација, и се воспоставуваат дополнителни резервации за ризичност на земја.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Депризнавање на финансиски средства**

Банката ги депризнава финансиските средства кога договорните права за стекнување готовина од финансиското средство истекуваат или се пренесуваат на друг ентитет, а со тоа се пренесуваат и значајно сите права и ризици кои произлегуваат од сопственоста.

**Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски се класифицирани како депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити, останати обврски и дериватни финансиски инструменти.

**Депозити од банки и други финансиски институции и комитенти**

Овие финансиски обврски се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци, и последователно се вреднуваат по амортизираната набавна вредност.

**Обврски по основ на кредити**

Обврските по основ на кредити се евидентираат по објективната вредност при иницијалното признавање намалена за трансакциските трошоци. Последователно мерење е според амортизираната набавна вредност, а разликата помеѓу нето приливите и вредноста која се задржува се признава во билансот на успех за времетраењето на кредитот користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската обврска.

**Останати обврски**

Останатите обврски се прикажани во нивните номинални износи.

**Дериватни финансиски инструменти**

Дериватните финансиски инструменти вклучуваат договори зависни од промената на курсот и иницијално и последователно се вреднуваат по фер вредност. Овие договори не се квалификуваат за сметководство на хеџинг согласно специфичните критериуми на МСС 39 - “Финансиски инструменти: признавање и мерење” и следствено се третираат како дериватни инструменти чувани за тргување, односно добивките и загубите се препознаени во нето-приходи од тргување.

**Депризнавање на финансиските обврски**

Банката ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Недвижности и опрема**

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно, се капитализираат. Останати последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2,5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика меѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите и опремата се предмет на годишна анализа за можноста од нивно оштетување. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

**Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниска метода на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Банката врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат било какви навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Раководството на Банката редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат било какви навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување се признава веднаш како приход.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања. Овие средства почетно се признаваат по почетна сметководствена вредност, односно по пониската вредност од набавната вредност на кредитот, вклучувајќи ги трансакциските трошоци (обично набавната вредност на кредитот е вредноста наведена во актот донесен од страна на надлежен орган од кој произлегува правниот основ за стекнување на сопственост) и објективната вредност намалена за проценетите трошоци за продажба одредена од страна на овластен проценител на датумот на преземањето на средството. За сите средства превземени после 6 април 2013 година Банката, при почетното признавање евидентира и оштетување од најмалку 20% од пониската од набавната и проценетата вредност на превземеното средство. Доколку исправката на вредноста на кредитот кој што е наплатен по пат на превземање на средства, е повисока од 20% од почетната вредност на превземеното средство, разликата се признава во рамките на ревалоризационите резерви на Банката.

По почетното признавање, преземените средства најмалку еднаш годишно се анализираат за загуби поради оштетувања и истите се мерат по пониската вредност од 80% од претходната сметководствена вредност и проценетата вредност намалена за проценетите трошоци за продажба. Оштетувањата се признаваат во билансот на успех на Банката.

**Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат депозити по видување и пласмани кај други банки и финансиски институции, износи кај НБРМ и други финансиски средства како што се благајнички и други записи, како високо ликвидни средства кои доспеваат во рок од 3 месеци и имаат незначителни промени на објективната вредност.

**Средства од комисионо работење**

Банката управува со средства во име и за сметка на правни лица и граѓани и ги чува и пласира во различни финансиски инструменти врз основа на насоките на комингентите. Банката добива надомест за овие услуги. Средствата од комисионото работење не претставуваат средства на Банката и истите не се препознаени во финансиските извештаи. Банката не е изложена на било каков ризик за ваквите средства, со оглед на тоа дека не ги гарантира истите.

**Резервации**

Резервациите се признаваат во случај кога Банката има тековни обврски (законски или конструктивни) како резултат на минати настани и притоа е веројатно дека Банката ќе биде обврзана истите да ги плати и износот на обврската може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за подмирување на тековната обврска на датумот на билансот на состојба, земајќи ги во предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде што резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствената вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****Користи за вработените**

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Банката во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Во согласност со законските барања, колективниот договор и интерните правилници Банката има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Отпремнините на вработените се третираат како дефинирани пензиски планови. Обврските за отпремнини се признаени во билансот на состојба врз основа на актуарска проценка и претставуваат сегашна вредност на дефинираните обврски спрема вработените намалени за објективната вредност на планираните средства (тековно нема такви признати средства) коригирана за сите непризнаени актуарски добивки и загуби намалени за трошокот за минати услуги кој сеуште не е признаен. Дефинираните обврски за користи на вработените се пресметуваат на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на кредитната метода на проектирана единица.

**Оданочување**

Обврската на Банката за тековен данок е пресметана врз основа на важечката даночна регулатива и со употреба на пропишаните даночни стапки кои важат или се значајно во примена на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се признава на разликите помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и соодветната даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики, а одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во оној обем во кој е веројатно дека ќе постои доволно идна даночна добивка во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на датумот на билансот на состојба.

**Наеми**

Банката дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****г) Употреба на оценки и проценки**

Најзначајните области за кои се потребни проценки и претпоставки се:

**Објективна вредност на финансиските инструменти**

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Банката ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Банката ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиските средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

**Исправка на вредноста на кредитите**

Банката месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во билансот на успех, Банката донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Банката користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2015****1. ВОВЕД (продолжение)****г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)****Корисен век на материјалните и нематеријалните средства**

Раководството на Банката го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

**АктUARски претпоставки за дефинираните планови за користи на вработените**

Евентуалните трошоци кои Банката би ги имала по основ на дефинираните планови зависат првенствено од вистински очекуваните идни искуства а особено од промената на дисконтната стапка и зголемувањето на платите. Други фактори исто така можат да ја променат вкупната обврска по оваа основа како што се бројот на вработените кои предвреме ја напуштаат Банката во однос на пензионирањето и бројот на нови вработени.

**д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки**

Освен како што е наведено во Белешката 1б), не постојат други промени во сметководствените политики при составувањето на приложените финансиски извештаи. Согласно наведеното во Белешка 1б) во делот на Презентација на финансиските извештаи, одредени Белешки во приложените финансиски извештаи се презентирани согласно начинот на презентација во Одлуката.

**ѓ) Усогласеност со законската регулатива**

Приложените финансиски извештаи се усогласени со регулативата пропишана од страна на НБРМ која е на сила на секој датум на билансот на состојба.

Во текот на 2015 година, НБРМ спроведе неколку теренски контроли:

- за усогласеноста со прописите во работењето на Банката во однос на регулативата од областа на девизното работење, односно имплементација на Одлуката за воведување посебни заштитни мерки што се применува од 28 јуни 2015 година и одредбите од Законот за девизно работење;
- за управување со кредитниот, оперативниот и ликвидносниот ризик како и сигурноста на информативниот систем;
- за усогласеноста со прописите во работењето на Банката (која вклучува регулатива од областа на девизното работење, домашниот платен промет, брз трансфер на пари итн.);
- контрола во две филијали на Банката (Битола и Охрид).

Со состојба 31 декември 2015 година, Записниците од извршените контроли сеуште не беа доставени до Банката.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**1. ВОВЕД (продолжение)****е) Обелоденување за управување со ризици**

Квалитативните и квантитативните информации за поделните видови на ризици одделно се дадени во белешките 2 и 3.

**ж) Настани по датумот на билансот на состојба**

После датумот на изготвување на билансот на состојба, последователно се немаат случено материјални настани коишто би барале објавување во финансиските извештаи.

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ**

Преземањето ризик е основа на финансиското работење, а оперативните ризици се неизбежна последица на вршењето на деловните активности. Затоа, целта на Банката е да постигне соодветна рамнотежа помеѓу ризикот и приносот како и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти врз финансиските перформанси на Банката.

Политиките за управување со ризиците на Банката се така дизајнирани да можат да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да постават соодветни лимити за ризиците и соодветни контроли, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите со помош на сигурни и современи информациона системи. Банката редовно ги ревидира своите политики за управување со ризици и системите со цел да ги одрази промените на пазарите, производите и најдобрите практики.

Организациската структура на раководењето со ризици на Банката осигурува постоење на јасни линии на одговорност, ефикасна сегрегација на должности и превенција на судири на интереси на сите нивоа, вклучувајќи ги Надзорниот одбор, Управниот одбор, вишиот менаџмент, како и помеѓу Банката и НБГ Групацијата, нејзините клиенти и сите други поврзани субјекти. Во рамките на Банката, активностите за раководење со ризици главно се одвиваат на следниве нивоа:

- Стратешко ниво, кое опфаќа функции на раководење со ризици што ги извршува Надзорниот одбор. Тоа се однесува на одобрување на стратегија за ризици, дефинирање на ризиците, профилот и апетитот за ризици на Банката, како и профилот за преземање ризици заради остварување позитивен резултат и други политики и внатрешни инструкции на високо ниво поврзани со ризиците.
- Тактичко ниво, кое опфаќа функции на раководење со ризици што ги извршуваат членовите на Управниот одбор и вишиот менаџмент. Тоа се однесува на воспоставување на политики за ризици и процедури за управување со посебни ризици и воведување на соодветни системи и контроли за да се обезбеди дека севкупната релација помеѓу ризикот и приносот останува во рамките на прифатливо ниво. Општо земено, во оваа категорија спаѓаат активностите за управување со ризици што ги извршува Секторот за управување со ризици на Банката, како и други критични функции на поддршка.
- Оперативно ниво, кое опфаќа управување со ризици при непосредно извршување на активностите на Банката. Соодветните активности се извршуваат од поединци кои преземаат ризик во име на организацијата. Управувањето со ризици на ова ниво се спроведува преку соодветни контроли содржани во соодветните политики, процедури и инструкции дефинирани од страна на менаџментот.

Најважните видови на ризици се кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, оперативниот ризик и пазарниот ризик.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)****2.1 Кредитен ризик**

Доминантен ризик во работењето на Банката претставува кредитниот ризик дефиниран како тековен или иден ризик врз финансискиот резултат и капиталот кој произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Банката или да не постапи според договореното. Изложеноста на овој ризик главно произлегува од активностите на кредитирањето на населението и правните лица како и активностите во делот на вонбилансните финансиски инструменти (одобрените лимити, гаранциите и акредитивите).

**2.1.1 Мерење на кредитен ризик, лимити и политики на намалување на ризиците**

Иницијално, при одобрување на кредит или друга кредитна изложеност, кредитоспособноста на клиентите се оценува од страна на соодветните Кредитни тела во зависност од видот и износот на изложеноста врз база на дефинирани критериуми. Управување со кредитниот ризик на Банката кое подразбира идентификување, мерење, следење и контрола се врши од страна на следниве тела: Одбор за управување со ризици и Комисија за класификација на актива и резервација за потенцијални обврски и загуби, врз основа на извештаи и анализи изготвени од страна на релевантните организациони делови на Банката. Информации и податоци во врска со кредитниот ризик се доставуваат на редовна основа до Одборот за управување со ризици, Управниот одбор и до Надзорниот одбор на Банката.

Банката има интерен систем на класификација на клиентите чија главна цел е одредување на нивната кредитна способност и оценка на прифатливото ниво на кредитен ризик при започнување на кредитирањето. Класификацијата на корпоративните клиенти кон кои е изложена Банката се ревидира најмалку на полугодишна основа. Банката има имплементирано систем на следење на ранопредупредувачки сигнали со цел навремено да се идентификуваат евентуални влошувања на кредитоспособноста на клиентот и да се преземат соодветните активности за намалување на кредитниот ризик.

Банката имплементира различни практики за намалување на кредитниот ризик. Вообичаена пракса е прифаќање на соодветно обезбедување за дадените кредити. Поважните типови на обезбедување за кредити и други кредитни изложености се:

- Хипотеки врз станбени објекти,
- Залог на деловен имот како деловни објекти, залихи и побарувања,
- Залог на финансиски инструменти како што се должнички и сопственички хартии од вредност,
- Залог на подвижен имот како автомобили и опрема и друго.

Банката го следи исполнувањето на воспоставените интерни и законски лимити и ги контролира концентрациите на кредитниот ризик. Лимитите за ограничување на кредитниот ризик се дефинирани во Стратегијата за ризиците, како и во Политиките и Процедурите кои го регулираат управувањето со кредитниот ризик, и се поставени на ниво на поединечен должник, меѓусебно поврзани субјекти, изложеност кон внатрешни лица на Банката, големи кредитни изложености, изложеност по сектори на делување како и други интерни лимити. Истовремено, Банката го контролира нивото на кредитен ризик кон домашни и странски банки преку воспоставување лимити на ризична изложеност кон нив кои се предмет на ревидирање најмалку еднаш годишно. Исто така, ризикот од концентрација на изложеност по сектори и дејности се следи на редовна основа врз основа на воспоставени лимити.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2015****2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)****2.1.2 Политики за пресметка на загуба од оштетување/исправка на вредноста**

Загубите поради оштетување претставуваат идентификувани загуби на кредитното портфолио на Банката коишто настанале до датумот на изготвување на билансот на состојба и за кои постојат објективни докази за оштетување. Банката ја врши пресметката на резервацијата за оштетување по извршената класификација на кредитната изложеност во соодветната категорија на ризик.

Класификацијата се врши врз основа на следните критериуми:

- кредитната способност на клиентот;
- уредност во измирување на обврските од страна на клиентот и
- квалитетот на обезбедувањето.

Согласно политиките на Банката, одредувањето на оштетувањата и резервациите се врши на поединечна основа.

Резервите за оштетување на индивидуално оценетите ставки на поединечна основа се утврдуваат преку евалуација на генерирана загуба на датумот на изготвување на билансот на состојба, што претставува разлика меѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови. При пресметка на сегашната вредност на проценетите идни парични текови се користи ефективната каматна стапка за дисконтирање на идните очекувани парични текови.

Сите нефункционални кредити исто така се опфатени со исправката на вредноста на поединечна основа.

Пресметаната резервација за оштетување во 2015 и 2014 година се движи во следниве рамки:

- Од 0% до 5% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик А;
- Над 5% до 20% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Б;
- Над 20% до 45% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик В;
- Над 45% до 70% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Г;
- Над 70% до 100% на изложеноста на кредитен ризик класифицирана во категорија на ризик Д.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**А. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
I. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
<i>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа</i>																			
категија на ризик А	172.408	251.871	48.366.402	44.410.643	10.481.802	11.626.037	-	132.275	8.299.900	10.037.959	4.633	4.200	11.082	5.303	5.649.144	8.846.373	72.985.371	75.314.661	
категија на ризик Б	-	-	2.373.085	2.073.533	7.642	7.642	-	-	-	-	485	1.309	-	9.089	141.855	113.052	2.523.067	2.204.625	
категија на ризик В	-	-	1.761.888	2.245.962	-	-	-	-	-	-	826	2.193	1.532	-	10.915	40.361	1.775.161	2.288.516	
категија на ризик Г	-	-	202.971	316.937	-	-	-	-	3.160	1.359	2.620	3.260	24	32.283	-	-	208.775	353.839	
категија на ризик Д	23.673	22.320	5.767.112	5.393.218	281.078	275.288	-	-	-	-	48.769	42.794	32.328	-	89.146	80.277	6.242.106	5.813.897	
	<u>196.081</u>	<u>274.191</u>	<u>58.471.458</u>	<u>54.440.293</u>	<u>10.770.522</u>	<u>11.908.967</u>	<u>-</u>	<u>132.275</u>	<u>8.303.060</u>	<u>10.039.318</u>	<u>57.333</u>	<u>53.756</u>	<u>44.966</u>	<u>46.675</u>	<u>5.891.060</u>	<u>9.080.063</u>	<u>83.734.480</u>	<u>85.975.538</u>	
(Исправка на вредност и посебна резерва на поединечна основа)	(23.879)	(22.526)	(6.418.930)	(6.106.330)	(281.882)	(276.092)	-	-	(1.425)	(613)	(50.209)	(44.902)	(32.318)	(36.826)	(107.375)	(106.970)	(6.916.018)	(6.594.259)	
<b>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа</b>	<b><u>172.202</u></b>	<b><u>251.665</u></b>	<b><u>52.052.528</u></b>	<b><u>48.333.963</u></b>	<b><u>10.488.640</u></b>	<b><u>11.632.875</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>132.275</u></b>	<b><u>8.301.635</u></b>	<b><u>10.038.705</u></b>	<b><u>7.124</u></b>	<b><u>8.854</u></b>	<b><u>12.648</u></b>	<b><u>9.849</u></b>	<b><u>5.783.685</u></b>	<b><u>8.973.093</u></b>	<b><u>76.818.462</u></b>	<b><u>79.381.279</u></b>	

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжение)**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комингенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>поединечно значајни изложености кои не се оштетени на поединечна основа</i>	-	-	3.554.129	3.110.256	-	-	-	-	-	-	1.348	267	-	-	5.815.108	2.605.249	9.370.585	5.715.772
<i>(Исправка на вредност и посебната резерва на групна основа)</i>	-	-	(30.798)	(35.924)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.577)	(6.846)	(42.375)	(42.770)
<b>Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа</b>	-	-	<b>3.523.331</b>	<b>3.074.332</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.348</b>	<b>267</b>	-	-	<b>5.803.531</b>	<b>2.598.403</b>	<b>9.328.210</b>	<b>5.673.002</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжение)**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комингенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
достасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста																			
до 30 дена	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста																			
недостасани побарувања																			
реструктур. побар. останати побар.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста																			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**A. Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик (продолжение)**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредност и посебната резерва (Вкупна исправка на вредност и посебна резерва)	196.081	274.191	62.025.587	57.550.549	10.770.522	11.908.967	-	132.275	8.303.060	10.039.318	58.681	54.023	44.966	46.675	11.706.168	11.685.312	93.105.065	91.691.310
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредност и посебната резерва	(23.879)	(22.526)	(6.449.728)	(6.142.254)	(281.882)	(276.092)	-	-	(1.425)	(613)	(50.209)	(44.902)	(32.318)	(36.826)	(118.952)	(113.816)	(6.958.393)	(6.637.029)
	172.202	251.665	55.575.859	51.408.295	10.488.640	11.632.875	-	132.275	8.301.635	10.038.705	8.472	9.121	12.648	9.849	11.587.216	11.571.496	86.146.672	85.054.281

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитна изложеност која се оценува за оштетување на поединечна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депои/или ограничени на сметки во банката	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	1.425.622	1.403.104	-	-	-	-	-	-	-	-	102.962	156.184	1.528.584	1.559.288
државни безусловни гаранции	-	-	1.847.841	1.844.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.847.841	1.844.442
банкарски гаранции	-	-	-	59.971	-	-	-	-	-	-	-	-	67.481	29.499	67.481	89.470
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	7.770.004	5.811.405	-	-	-	-	-	-	-	-	808.857	1.179.303	8.578.861	6.990.708
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	33.663.177	33.135.214	-	-	-	-	-	-	-	-	154.835	586.683	33.818.012	33.721.897
имот за вршење дејност	-	-	23.569.837	22.657.601	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.290	1.517.760	24.655.127	24.175.361
Залог на подвижен имот	-	-	14.724.110	14.449.486	-	-	-	-	-	-	-	-	4.499.005	5.090.808	19.223.115	19.540.294
Останати видови на обезбедување	-	-	1.754.488	1.765.561	-	-	-	-	-	-	-	-	119.919	77.319	1.874.407	1.842.880
<b>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност која се оценува за оштетување на поединечна основа</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.755.079</b>	<b>81.126.784</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.838.349</b>	<b>8.637.556</b>	<b>91.593.428</b>	<b>89.764.340</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**Б. Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжение)**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитна изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување парични депозити (во депои/или ограничени на сметки во банката	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Нерезиденти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земјоделство, шумарство и риболов	-	-	639.823	872.482	-	-	-	-	-	-	9	15	-	167	134.014	8.573	773.846	881.237
Рударство и вадење на камен	-	-	123.984	68.868	-	-	-	-	-	-	-	4	-	13	61.390	62.684	185.374	131.569
Прехрамбена индустрија	-	-	2.035.846	2.009.318	-	-	-	-	-	-	24	74	87	385	100.495	97.364	2.136.452	2.107.141
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	1.139.921	694.140	-	-	-	-	-	-	22	3	3.143	133	63.358	36.692	1.206.444	730.968
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	518.041	1.182.106	-	-	-	-	-	-	-	20	9	226	31.295	137.599	549.345	1.319.951
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	3.806.773	3.466.954	-	-	-	-	-	-	382	1.242	3.986	664	380.426	633.154	4.191.567	4.102.014
Останата преработувачка индустрија	-	-	47.337	100.711	-	-	-	-	-	-	1.499	2.336	-	19	2.739	2.962	51.575	106.028
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	2.228.323	1.837.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352	48.090	87.338	2.276.413	1.925.303
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	35.468	33.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.553	302	40.021	33.819
Градежништво	-	-	1.508.192	1.369.831	-	-	-	-	-	-	1.896	37	-	262	1.826.001	2.108.857	3.336.089	3.478.987
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моторцикли	-	-	6.155.835	5.262.607	1.133	983	-	-	-	-	161	600	158	1.008	638.629	426.997	6.795.916	5.692.195
Транспорт и складирање	-	-	1.048.807	855.532	-	-	-	-	-	-	188	224	45	164	190.900	231.982	1.239.940	1.087.902
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	482.432	229.293	-	-	-	-	-	-	19	9	45	44	25.948	2.841	508.444	232.187
Информации и комуникации	-	-	222.079	223.310	-	-	-	-	-	-	3	3	-	43	3.848	1.970	225.930	225.326
Финансиски дејности и дејности на осигурување	172.202	251.665	6.244	72.527	76.074	76.074	-	-	1.089.925	2.663.650	-	53	3.084	14	111.863	89.866	1.459.392	3.153.849

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**В. Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажа		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2015	претход. година 2014	тековна година 2015	претход. година 2014	тековна година 2015	претход. година 2014	тековна година 2015	претход. година 2014	тековна година 2015	претход. година 2014	тековна година 2015	претход. година 2014	тековна година 2015	претход. година 2014	тековна година 2015	претход. година 2014	тековна година 2015	претход. година 2014
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	445.327	444.541	-	-	-	-	-	-	-	-	15	85	105.968	120.120	551.310	564.746
Стручни, научни и технички дејности	-	-	315.615	228.521	-	-	-	-	-	-	62	398	70	44	132.787	187.397	448.534	416.360
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	48.610	-	-	-	-	-	-	-	20	-	9	-	12.081	-	60.720
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	10.411.433	11.555.818	-	132.275	7.211.710	7.375.055	-	1	-	1	-	-	17.623.143	19.063.150
Образование	-	-	63.378	98.306	-	-	-	-	-	-	35	-	-	19	20.975	19.072	84.388	117.397
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	30.813	36.264	-	-	-	-	-	-	11	-	-	7	3.452	1.899	34.276	38.170
Уметност, забава и рекреација	-	-	52.043	61.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39.894	36.081	91.937	97.399
Други услужни дејности	-	-	11.381	15.636	-	-	-	-	-	-	1.300	1.232	-	3	3.634	3.141	16.315	20.012
Дејности на домаќинства како работодавачи; дејности на домаќинства кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	34.658.197	32.196.308	-	-	-	-	-	-	2.861	2.850	2.006	6.169	7.656.957	7.262.524	42.320.021	39.467.851
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>172.202</b>	<b>251.665</b>	<b>55.575.859</b>	<b>51.408.295</b>	<b>10.488.640</b>	<b>11.632.875</b>	<b>-</b>	<b>132.275</b>	<b>8.301.635</b>	<b>10.038.705</b>	<b>8.472</b>	<b>9.121</b>	<b>12.648</b>	<b>9.849</b>	<b>11.587.216</b>	<b>11.571.496</b>	<b>86.146.672</b>	<b>85.054.281</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

**Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација**

Во илјади денари

Географска локација	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година	тековна година	претход. година
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Република Македонија	-	-	55.575.859	51.408.295	10.488.640	11.632.875	-	132.275	5.230.240	7.391.455	8.472	9.121	12.648	9.849	11.587.216	11.523.483	82.903.075	82.107.353
Земји-членки на Европска Унија	172.202	251.665	-	-	-	-	-	-	3.071.395	2.647.250	-	-	-	-	-	-	3.243.597	2.898.915
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.013	-	48.013
<b>Вкупно</b>	<b>172.202</b>	<b>251.665</b>	<b>55.575.859</b>	<b>51.408.295</b>	<b>10.488.640</b>	<b>11.632.875</b>	<b>-</b>	<b>132.275</b>	<b>8.301.635</b>	<b>10.038.705</b>	<b>8.472</b>	<b>9.121</b>	<b>12.648</b>	<b>9.849</b>	<b>11.587.216</b>	<b>11.571.496</b>	<b>86.146.672</b>	<b>85.054.281</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)****2.2 Ликвидносен ризик**

Ликвидносниот ризик претставува ризик од неможност Банката да обезбеди доволно парични средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, односно ризик дека потребните ликвидни средства ќе се обезбедат со многу повисоки трошоци.

**2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик**

Процесот на управување со ликвидносниот ризик на Банката вклучува:

- Примена на оперативни стандарди поврзани со ликвидносниот ризик на Банката, вклучувајќи соодветни политики, процедури и средства за контролирање и лимитирање на ликвидносниот ризик.
- Поседување на соодветни ликвидни средства кои одговараат на профилот на готовински тек на Банката и кои би можеле веднаш да се конвертираат во готовина без да предизвикаат капитални загуби.
- Мерење, контрола и тестирање на сценарија за потребите од финансирање, како и пристапот до изворите на финансирање.
- Подготовка на планови за непредвидени настани за Банката за справување со нарушувањата на ликвидноста со кои се предвидува финансирање на некои или сите активности навремено и по разумна цена.
- Следење на лимитите и коефициентите на ликвидносен ризик имајќи ги предвид ризичната толеранција и профилот на Банката, како и регулаторните барања за пропишаното минимално ниво на стапките на ликвидност.

Процесот на управување со ликвидноста и ликвидносниот ризик се спроведува преку воспоставување на адекватно дневно управување со ликвидноста, преку изготвување на планови за ликвидност. Плановите ја одразуваат ликвидноста обезбедена преку готовински приливи и ликвидноста потребна за финансирање на готовински одливи. При подготовка на плановите и проекциите на ликвидноста на дневна, неделна, месечна и подолгорочна основа се води сметка за почитување на поставените лимити, одржување на потребната валутна структура, рочната усогласеност на средствата и изворите на средства и други регулативни правила.

Следењето на ликвидноста на Банката се врши од страна на Секторот за средства и ликвидност. Секторот за средства и ликвидност ги ускладува сите приливи и/или одливи во сите валути кои произлегуваат од парични дознаки, чекови, банкарски трансфер и трансфери на сметки.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

## 2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

## 2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

Во илјади денари

31 декември 2015

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>							
Парични сред. и парични еквиваленти	16.896.236	-	-	-	-	-	16.896.236
Средства за тргување	329.981	-	-	-	-	-	329.981
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	217	-	-	-	-	171.985	172.202
Кредити на и побарувања од други комитенти	4.010.168	4.298.153	16.880.352	5.260.683	11.054.520	14.071.983	55.575.859
Вложувања во хартии од вредност	99.879	2.691.541	6.756.687	863.296	-	77.237	10.488.640
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	131.909	-	-	-	-	-	131.909
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>21.468.390</b>	<b>6.989.694</b>	<b>23.637.039</b>	<b>6.123.979</b>	<b>11.054.520</b>	<b>14.321.205</b>	<b>83.594.827</b>
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	731.949	-	-	-	-	-	731.949
Депозити на други комитенти	27.263.260	6.746.320	25.175.164	5.746.955	2.026.321	145.718	67.103.738
Обврски по кредити	64.796	-	132.892	186.589	178.387	182.936	745.600
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	76.451	-	-	-	-	-	76.451
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1.851.162	-	-	-	-	90.978	1.942.140
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>29.987.618</b>	<b>6.746.320</b>	<b>25.308.056</b>	<b>5.933.544</b>	<b>2.204.708</b>	<b>419.632</b>	<b>70.599.878</b>
<b>Вонбилансни ставки</b>							
Вонбилансна актива	-	6.655	1.737	-	-	-	8.392
Вонбилансна пасива	8.291.596	394.467	1.344.510	772.703	716.936	185.956	11.706.168
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>(16.810.824)</b>	<b>(144.438)</b>	<b>(3.013.790)</b>	<b>(582.268)</b>	<b>8.132.876</b>	<b>13.715.617</b>	<b>1.297.173</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

## 2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)

## 2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)

Во илјади денари

31 декември 2014

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>							
Парични сред. и парични еквиваленти	18.359.622	99.757	-	-	-	-	18.459.379
Средства за тргување	285.518	-	7.485	-	-	-	293.003
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	11.249	30.944	55.197	-	-	154.275	251.665
Кредити на и побар. од др. комитенти	3.314.841	4.231.877	17.277.067	4.505.026	9.911.449	12.168.035	51.408.295
Вложувања во хартии од вредност	132.275	1.889.403	6.546.975	3.119.409	-	77.088	11.765.150
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	141.786	-	-	-	-	-	141.786
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>22.245.291</b>	<b>6.251.981</b>	<b>23.886.724</b>	<b>7.624.435</b>	<b>9.911.449</b>	<b>12.399.398</b>	<b>82.319.278</b>
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	293.181	-	-	-	-	-	293.181
Депозити на други комитенти	25.132.716	6.904.195	23.173.449	8.185.829	2.222.690	287.679	65.906.558
Обврски по кредити	83.219	-	155.115	163.052	277.095	176.367	854.848
Субординирани обврски	-	9.307	-	1.229.628	1.537.035	-	2.775.970
Обврски за данок на добивка (тековен)	172.665	-	-	-	-	-	172.665
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	1.220.737	-	-	-	-	90.978	1.311.715
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>26.902.518</b>	<b>6.913.502</b>	<b>23.328.564</b>	<b>9.578.509</b>	<b>4.036.820</b>	<b>555.024</b>	<b>71.314.937</b>
<b>Вонбилансни ставки</b>							
Вонбилансна актива	593	66.887	2.877	-	-	-	70.357
Вонбилансна пасива	7.761.293	730.051	944.393	504.017	1.247.897	497.661	11.685.312
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>(12.417.927)</b>	<b>(1.324.685)</b>	<b>(383.356)</b>	<b>(2.458.091)</b>	<b>4.626.732</b>	<b>11.346.713</b>	<b>(610.614)</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)****2.2 Ликвидносен ризик (продолжение)****2.2.1 Процес на управување со ликвидносниот ризик (продолжение)****Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)**

Класифицирањето на структурата на средствата и обврските на Банката е направено според датумот на доспевање со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година, со исклучок кај кредитите и побарувања од други комитенти и неискористените лимити-потенцијална кредитна изложеност каде што за кредитните производи кои немаат дефиниран датум на доспевање (кредитни картички, ОК кредит, дозволени пречекорувања итн.), распоредот по конкретните временски интервали се врши преку користење на историските податоци за износот на наплатата во однос на вкупните билансни побарувања по овие производи односно за износот на искористувањето на средствата од одобрените лимити.

**2.3 Пазарен ризик**

Пазарниот ризик претставува ризик дека објективната вредност или идните готовински текови на некој финансиски инструмент ќе флукутираат поради промени во пазарните цени. Пазарните ризици произлегуваат од отворени девизни, каматни и позиции од сопственички хартии од вредност кои се изложени на пазарни движења и промени во волатилноста на пазарните стапки или цените (како што се каматните стапки, кредитни маргини, девизен курс и цени на капитал).

**Девизен ризик**

Банката е изложена на ефектите од флукутации на важечките девизни курсеви кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовинските текови. Банката определува лимити на изложеност по валута и агрегатно за сите валути, а кои се следат на дневна основа. Табелите подолу ја сумираат изложеноста на Банката кон ризикот од девизен курс на 31 декември 2015 и 2014 година.

**Ризик од промена на каматните стапки**

Банката е изложена на ефектите од движењата на нивото на каматните стапки на пазарот кои имаат влијание врз нејзината финансиска позиција и готовински текови. Со оглед на тоа што портфолиото за тргување на Банката е незначително и истото се однесува главно на државни хартии од вредност, изложеноста на каматниот ризик се оценува од аспект на портфолиото на банкарски активности. Ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е тековниот или можниот ризик за добивката (нето приходи од камата) и/или капиталот што произлегува од негативните движења на каматните стапки што влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности. Преземањето на овој ризик е дел од банкарското работење и може да биде значителен извор на профитабилност и акционерска вредност. Сепак, прекумерен ризик од промена на каматните стапки може да претставува значајно загрозување за добивката и капиталната основа на Банката.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

## 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

## Ризик од промена на каматните стапки (продолжение)

Банката има воспоставено рамка за управување со овој ризик со цел да се минимизираат ефектите од негативните промени во идните каматни стапки, и тоа преку воспоставување и следење на соодветни лимити и користење на техники за мерење на изложеноста од ризикот од промена на каматни стапки во банкарското портфолио.

Во табелата е прикажана Анализа на усогласеноста на каматните стапки на финансиските средства и обврски со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година.

## Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Банката има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на Стратегија и Политика и методологија за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Банката да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и превземање на корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Банката.

## 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

## А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/ загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризичи	Стапка на адекватнос т на капиталот
<b>31 декември 2015</b>				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес тестови (состојба на 31.12.2015)		10.335.475	60.769.413	17,01%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
МКД депрецира за 10% во однос на сите други валути	248.127	10.583.602	61.017.540	17,35%
МКД апрецира за 10% во однос на сите други валути	(248.127)	10.087.348	60.521.287	16,67%
МКД депрецира за 20% во однос на сите други валути	496.253	10.831.728	61.265.666	17,68%
МКД апрецира за 20% во однос на сите други валути	(496.253)	9.839.222	60.273.160	16,32%
Ризик од промена на каматните стапки				
зголемување на кс за 200 б.п.	2.281	10.337.756	60.769.413	17,01%
намалување на кс за 200 б.п.	(2.281)	10.333.194	60.769.413	17,00%
зголемување на кс за 400 б.п.	4.562	10.340.037	60.769.413	17,02%
намалување на кс за 400 б.п.	(4.562)	10.330.913	60.769.413	17,00%
<b>Збирно</b>				

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

## 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

## 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

## А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/ загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
<b>31 декември 2014</b>				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес тестови (состојба на 31.12.2014)	-	9.344.389	57.129.143	16,36%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс				
МКД депрецира за 10% во однос на сите други валути	196.804	9.541.193	57.326.406	16,64%
МКД апрецира за 10% во однос на сите други валути	(196.804)	9.147.584	56.931.880	16,07%
МКД депрецира за 20% во однос на сите други валути	393.608	9.737.997	57.523.669	16,93%
МКД апрецира за 20% во однос на сите други валути	(393.608)	8.950.780	56.734.617	15,78%
Ризик од промена на каматните стапки				
зголемување на кс за 200 б.п.	(13.914)	9.330.474	57.129.143	16,33%
намалување на кс за 200 б.п.	13.914	9.358.303	57.129.143	16,38%
зголемување на кс за 400 б.п.	(27.828)	9.316.560	57.129.143	16,31%
намалување на кс за 400 б.п.	27.828	9.372.217	57.129.143	16,41%
<b>Збирно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Банката има воспоставено рамка за вршење на стрес тестирање врз основа на која врши стрес тестирање најмалку еднаш годишно со цел анализирање на чувствителноста на Банката на сет од екстремни но веродостојни шокови, а таа опфаќа и анализа на чувствителноста на средствата и обврските при промена на девизниот курс и при промена на каматните стапки од аспект на портфолиото на банкарски активности. При тоа, сценаријата кои го земаат во предвид ризикот од промена на девизен курс го оценуваат влијанието на можната апрецијација и депрецијација на девизниот курс на денарот во однос на другите валути и при сите останати фактори непроменети, ефектот се гледа преку остварена добивка/загуба од курсни разлики. Од друга страна, целта на стрес тест анализата за ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е да ја испита чувствителноста на билансите на Банката на промените на каматните стапки, преку испитување на влијанието на каматните шокови во претпоставените сценарија врз нето каматните приходи.

И во двете анализи на чувствителноста, промената во адекватноста на капиталот се оценува преку ефектот од сценаријата врз износот на сопствени средства (при што се претпоставува профитот дека е нула), а со тоа и на адекватноста на капиталот на Банката.

Во табелата е прикажана анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик со состојба на 31 декември 2015 година и 31 декември 2014 година.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.3 Пазарен ризик (продолжение)**

**2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)**

**Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

	2015				2014			
	Состојба на 31 декември	Просечна вредност	Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)	Состојба на 31 декември	Просечна вредност	Највисока вредност (максимум)	Најниска вредност (минимум)
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Банката не врши анализа на вредноста изложена на ризик според горенаведениот приказ во Табелата Б со оглед на тоа дека Банката не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување согласно „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“, при што табелата од оваа белешка не се пополнува.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

## 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

## 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување)

## А. Анализа на чувствителноста на промени на каматни стапки

	Валута	2015	2014
Нето пондерирана позиција за валута ЕУР (ФКС+ВКС+ПКС)	ЕУР	100.569	22.747
Нето пондерирана позиција за валута МКД (ФКС+ВКС+ПКС)	МКД	284.139	43.321
Нето пондерирана позиција за валута МКДклЕУР (ФКС+ВКС+ПКС)	МКДклЕУР	620.794	399.097
Нето пондерирана позиција за валута-останато (ФКС+ВКС+ПКС)	Останато	3.439	(3.269)
<b>Вкупна пондерирана вредност – Промена на економската вредност на портфолиото на банкарски активности</b>		<b>1.008.941</b>	<b>461.896</b>
Сопствени средства		10.335.475	9.344.389
<b>Вкупна пондерирана вредност/Сопствени средства</b>		<b>9,76%</b>	<b>4,94%</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)**

**2.3 Пазарен ризик (продолжение)**

**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување) (продолжение)**

**Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/ обврски
<b>31 декември 2015</b>							
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	8.288.036	-	-	-	-	-	8.288.036
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	122.012	122.012
Кредити на и побарувања од други комитенти	2.430.329	4.457.167	39.004.246	2.174.561	3.194.133	4.229.377	55.489.813
Вложувања во хартии од вредност	99.879	2.691.541	6.743.178	850.000	-	-	10.384.598
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>	<b>10.818.244</b>	<b>7.148.708</b>	<b>45.747.424</b>	<b>3.024.561</b>	<b>3.194.133</b>	<b>4.351.389</b>	<b>74.284.459</b>
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	730.711	-	-	-	-	-	730.711
Депозити на други комитенти	30.315.167	4.196.955	28.286.415	3.480.592	477.622	68.085	66.824.836
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	63.363	-	132.892	186.589	178.387	33.537	594.768
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>	<b>31.109.241</b>	<b>4.196.955</b>	<b>28.419.307</b>	<b>3.667.181</b>	<b>656.009</b>	<b>101.622</b>	<b>68.150.315</b>
<b>Нето – билансна позиција</b>							
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нето – вонбилансна позиција</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна нето - позиција</b>	<b>(20.290.997)</b>	<b>2.951.753</b>	<b>17.328.117</b>	<b>(642.620)</b>	<b>2.538.124</b>	<b>4.249.767</b>	<b>6.134.144</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

## 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

## 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматни стапки на финансиските средства и обврски (без средствата за тргување) (продолжение)

## Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/ обврски
31 декември 2014							
<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	9.927.477	99.757	-	-	-	-	10.027.234
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	10.829	30.944	55.197	-	-	145.434	242.404
Кредити на и побарувања од други комитенти	21.188.046	2.127.977	21.073.118	1.566.158	2.744.360	2.520.929	51.220.588
Вложувања во хартии од вредност	131.914	1.889.404	6.510.885	3.119.409	-	-	11.651.612
Останата неспомената каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>	<b>31.258.266</b>	<b>4.148.082</b>	<b>27.639.200</b>	<b>4.685.567</b>	<b>2.744.360</b>	<b>2.666.363</b>	<b>73.141.838</b>
<b>ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	293.126	-	-	-	-	-	293.126
Депозити на други комитенти	30.659.388	4.710.055	25.267.041	4.423.365	425.817	123.577	65.609.243
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	80.634	-	155.115	163.052	277.095	26.968	702.864
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	2.766.663	-	-	-	-	2.766.663
Останати неспоменати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>	<b>31.033.148</b>	<b>7.476.718</b>	<b>25.422.156</b>	<b>4.586.417</b>	<b>702.912</b>	<b>150.545</b>	<b>69.371.896</b>
<b>Нето – билансна позиција</b>							
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нето – вонбилансна позиција</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна нето - позиција</b>	<b>225.118</b>	<b>(3.328.636)</b>	<b>2.217.044</b>	<b>99.150</b>	<b>2.041.448</b>	<b>2.515.818</b>	<b>3.769.942</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

## 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

## 2.3.3 Валутен ризик

	Во илјади денари 31 декември 2015				
	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
<b>МОНЕТАРНИ СРЕДСТВА</b>					
Парични средства и парични еквиваленти	10.586.328	3.798.115	975.377	1.536.416	16.896.236
Средства за тргување	-	2.379	327.602	-	329.981
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	4.638	165.276	2.288	172.202
Кредити на и побарувања од други комитенти	30.847.881	23.563.870	1.164.108	-	55.575.859
Вложувања во хартии од вредност	9.624.292	864.348	-	-	10.488.640
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Останати побарувања	127.888	3.716	181	124	131.909
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
<b>Вкупно монетарни средства</b>	<b>51.186.389</b>	<b>28.237.066</b>	<b>2.632.544</b>	<b>1.538.828</b>	<b>83.594.827</b>
<b>МОНЕТАРНИ ОБВРСКИ</b>					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	596.321	113.851	21.777	731.949
Депозити на други комитенти	39.256.869	24.251.757	2.088.554	1.506.558	67.103.738
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	166.241	579.359	-	-	745.600
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	76.451	-	-	-	76.451
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	1.180.938	351.917	409.226	59	1.942.140
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>40.680.499</b>	<b>25.779.354</b>	<b>2.611.631</b>	<b>1.528.394</b>	<b>70.599.878</b>
<b>Нето- позиција</b>	<b>10.505.890</b>	<b>2.457.712</b>	<b>20.913</b>	<b>10.434</b>	<b>12.994.949</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (продолжение)

## 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

## 2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември 2014				
	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
<b>МОНЕТАРНИ СРЕДСТВА</b>					
Парични средства и парични еквиваленти	12.615.462	3.956.933	538.645	1.348.339	18.459.379
Средства за тргување	-	9.053	283.950	-	293.003
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	98.573	150.535	2.557	251.665
Кредити на и побарувања од други комитенти	25.642.337	24.576.191	1.189.767	-	51.408.295
Вложувања во хартии од вредност	10.436.354	1.328.796	-	-	11.765.150
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Останати побарувања	120.188	21.029	436	133	141.786
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
<b>Вкупно монетарни средства</b>	<b>48.814.341</b>	<b>29.990.575</b>	<b>2.163.333</b>	<b>1.351.029</b>	<b>82.319.278</b>
<b>МОНЕТАРНИ ОБВРСКИ</b>					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	11.786	257.080	24.315	293.181
Депозити на други комитенти	38.455.610	24.271.400	1.869.879	1.309.669	65.906.558
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	172.181	682.667	-	-	854.848
Субординирани обврски	-	2.775.970	-	-	2.775.970
Обврски за данок на добивка (тековен)	172.729	-	-	-	172.729
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	965.974	342.107	3.575	59	1.311.715
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>39.766.494</b>	<b>28.083.930</b>	<b>2.130.534</b>	<b>1.334.043</b>	<b>71.315.001</b>
<b>Нето- позиција</b>	<b>9.047.847</b>	<b>1.906.645</b>	<b>32.799</b>	<b>16.986</b>	<b>11.004.277</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015****3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ****Управување со капиталот**

Целите на Банката при управување со капиталот, што е поширок концепт од акционерски капитал кој се прикажува во билансот на состојба, се:

- обезбедување капитална усогласеност на Банката со барањата на НБРМ;
- одржување на способноста на Банката да продолжи да функционира како успешна компанија и да продолжи да обезбедува позитивни финансиски резултати за акционерите и поволности за другите инволвирани субјекти; и
- одржување соодветно ниво на капитал кое ќе овозможи успешно натамошно работење.

Адекватноста на капиталот и употребата на регулаторниот капитал редовно се следат од менаџментот на Банката, при што се применуваат техники базирани на инструкциите дадени од регулаторот, за супервизорски цели. Потребните информации се доставуваат до НБРМ на квартална основа.

Регулаторниот капитал на Банката (Сопствени средства) е поделен на две нивоа:

- Основен капитал (Тиер 1): акционерски капитал, задржана добивка ограничена за распределба на акционерите и резерви создадени од задржаната добивка. Непокриената загуба на Банката од претходни години, тековната загуба, откупени сопствени акции, нематеријални средства, разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва и нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба се одбиваат при утврдувањето на основниот капитал (Тиер 1); и
- Дополнителен капитал (Тиер 2): квалификуван субординиран кредит, кумулативни приоритетни акции и премии од продадени кумулативни приоритетни акции, ревалоризациони резерви и тоа 80% од нереализирана добивка од ревалоризација на сопствени и должнички инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност, хибридни капитални инструменти.

Инвестициите во банки, финансиските институции, друштвата за осигурување и реосигурување се одбиваат од Тиер 1 и Тиер 2 капиталот за да се дојде до регулаторниот капитал.

Банката врши пресметка на стапката на адекватност на капитал согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот на Народната банка на Република Македонија со која се пропишува начинот на пресметка на капиталот што им е потребен на банките за покривање на кредитниот ризик, оперативниот ризик, пазарните ризици и валутниот ризик.

Пресметката на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик се заснова врз т.н. стандардизиран пристап согласно со Базел II. Банката е должна да ги распореди билансните и вонбилансните побарувања во соодветни категории на изложеност и да им додели соодветен пондер на ризици во зависност од степенот на кредитен квалитет на должникот или побарувањето. Капиталот за покривање на оперативниот ризик се пресметува исто така според стандардизиран пристап. Пресметката на капитал за валутен ризик се врши на нето износот на агрегатната девизна позиција земајќи ја во предвид исправката на вредност. Банката не е должна да утврдува и располага со капитал потребен за покривање на пазарните ризици.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)**

**Сопствени средства**

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за сопствени средства (Образец СС) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРМ на 31 декември 2015 и 2014 година.

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Уплатени запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции</b>	<b>3.511.242</b>	<b>3.511.242</b>
Номинална вредност	3.511.242	3.511.242
Номинална вредност на обични акции	3.511.242	3.511.242
Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-	-
Премија	-	-
Премија од обични акции	-	-
Премија од некумулативни приоритетни акции	-	-
<b>Резерви и задржана добивка или загуба</b>	<b>6.755.942</b>	<b>4.596.589</b>
Резервен фонд	830.290	830.290
Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	5.925.652	3.766.299
Акумулирана загуба од претходни периоди	-	-
Тековна добивка	-	-
<b>Позиции како резултат на консолидација</b>	-	-
Малцинско учество	-	-
Резерви од курсни разлики	-	-
Останати разлики	-	-
<b>Одбитни ставки</b>	<b>(23.983)</b>	<b>(23.983)</b>
Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
Откупени сопствени акции	-	-
Нематеријални средства	-	-
Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредност/посебната резерва	-	-
Износ на издвоената исправка на вредноста и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење	-	-
Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба	(23.983)	(23.983)
Други одбитни ставки	-	-
<b>Основен капитал</b>	<b>10.243.201</b>	<b>8.083.848</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)**

**Сопствени средства (продолжение)**

	Во илјади денари	
	тековна година <b>2015</b>	претходна година <b>2014</b>
<b>Дополнителен капитал</b>		
<b>Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции</b>	<b>90.978</b>	<b>90.978</b>
Номинална вредност	90.978	90.978
Премија	-	-
<b>Ревалоризациски резерви</b>	<b>1.296</b>	<b>1.416</b>
<b>Хибридни капитални инструменти</b>	-	-
<b>Субординирани инструменти</b>	-	<b>1.168.147</b>
<b>Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал</b>	<b>90.978</b>	<b>1.259.125</b>
<b>Дополнителен капитал</b>	<b>92.274</b>	<b>1.260.541</b>
<b>Одбитни ставки</b>		
Вложувања во капитал на други банки или финансиски институции кои изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции	-	-
Вложувања во субординирани и хибридни капитални инструменти и други инструменти на горенаведените институции	-	-
Збирен износ на вложувања во капиталот, субординираните и хибридниите и други инструменти кој надминува 10% од основен и дополнителен капитал	-	-
Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштва за осигурување и реосигурување и друштва за управување со пензиски фондови	-	-
Износ за надминување на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)	-	-
<b>Одбитни ставки</b>	-	-
<b>Основен капитал по одбитни ставки</b>	<b>10.243.201</b>	<b>8.083.848</b>
<b>Дополнителен капитал по одбитни ставки</b>	<b>92.274</b>	<b>1.260.541</b>
<b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>10.335.475</b>	<b>9.344.389</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 3. АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (продолжение)

## Сопствени средства (продолжение)

## Стапка на адекватност на капиталот

Во табелата подолу е даден преглед на Извештајот за стапката на адекватност на капиталот (Образец АК) подготвен во согласност со Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, согласно важечката пропишана регулатива на НБРМ на 31 декември 2015 и 2014 година.

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Актива пондерирана според кредитниот ризик</b>		
Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	4.106.315	3.878.288
Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	51.328.942	48.478.603
<b>Актива пондерирана според валутниот ризик</b>		
Агрегатна девизна позиција	2.484.264	1.972.632
Нето-позиција во злато	-	-
Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	198.501	157.811
Актива пондерирана според валутниот ризик	2.481.264	1.972.632
<b>Актива пондерирана според оперативниот ризик</b>		
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	-	-
Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	556.737	534.233
Актива пондерирана според оперативниот ризик	6.959.207	6.677.908
<b>Актива пондерирана според други ризици</b>		
Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици	-	-
Капитал потребен за покривање на позициски ризик	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	-	-
Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	-	-
Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	-	-
Капитал потребен за покривање на другите ризици	-	-
Актива пондерирана според други ризици	-	-
<b>Актива пондерирана според ризици</b>	<b>60.769.413</b>	<b>57.129.143</b>
Капитал потребен за покривање на ризиците	4.861.553	4.570.332
<b>Сопствени средства</b>	<b>10.335.475</b>	<b>9.344.389</b>
<b>Стапка на адекватност на капиталот</b>	<b>17,01%</b>	<b>16,36%</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ**

**A. Оперативни сегменти**

	Во илјади денари					Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	
						31 декември 2015
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.834.293	1.537.203	(377)	(430)	-	3.370.689
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	453.985	480.763	353	-	-	935.101
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-	-	13.307	-	13.307
Останати оперативни приходи	187.095	92.530	196	-	41.290	321.111
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно приходи по сегмент</b>	<b>2.475.373</b>	<b>2.110.496</b>	<b>172</b>	<b>12.877</b>	<b>41.290</b>	<b>4.640.208</b>
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	64.249	(579.505)	-	5.025	-	(510.231)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(9.382)	(63.874)	-	-	-	(73.256)
Амортизација	(47.315)	(60.071)	-	(142)	(1.317)	(108.845)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.215.905)	(576.067)	-	(1.326)	(12.640)	(1.805.938)
<b>Вкупно расходи по сегмент</b>	<b>(1.208.353)</b>	<b>(1.279.517)</b>	<b>-</b>	<b>3.557</b>	<b>(13.957)</b>	<b>(2.498.270)</b>
Финансиски резултат по сегмент	1.267.020	830.979	172	16.434	27.333	2.141.938
Данок од добивка	-	-	-	-	-	(225.239)
<b>Добивка/Загуба за финансиска година</b>	<b>1.267.020</b>	<b>830.979</b>	<b>172</b>	<b>16.434</b>	<b>27.333</b>	<b>1.916.699</b>
Вкупна актива по сегмент	34.661.719	39.405.290	10.818.621	-	-	84.885.630
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна актива</b>						<b>84.885.630</b>
Вкупно обврски по сегмент	34.848.316	35.919.480	-	-	-	70.767.796
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно обврски</b>						<b>70.767.796</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

## А. Оперативни сегменти (продолжение)

	Во илјади денари 31 декември 2014					
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначјни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
Нето-приходи/(расходи) од камата	425.577	2.090.099	614.998	(140)	-	3.130.534
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	418.858	531.758	1.225	11.671	-	963.512
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-	41.874	-	-	41.874
Останати оперативни приходи	176.857	31.808	-	-	80.608	289.273
Приходи реализирани меѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно приходи по сегмент</b>	<b>1.021.292</b>	<b>2.653.665</b>	<b>658.097</b>	<b>11.531</b>	<b>80.608</b>	<b>4.425.193</b>
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	67.086	(701.731)	-	2.695	-	(631.950)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(45.357)	(42.883)	-	-	(23.284)	(111.524)
Амортизација	(48.576)	(61.669)	-	(142)	(1.353)	(111.740)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(818.021)	(1.036.588)	-	(2.392)	(22.794)	(1.879.795)
<b>Вкупно расходи по сегмент</b>	<b>(844.868)</b>	<b>(1.842.871)</b>	<b>-</b>	<b>161</b>	<b>(47.431)</b>	<b>(2.735.009)</b>
Финансиски резултат по сегмент	176.424	810.794	658.097	11.692	33.177	1.690.184
Данок од добивка	-	-	-	-	-	(177.841)
<b>Добивка/Загуба за финансиска година</b>	<b>176.424</b>	<b>810.794</b>	<b>658.097</b>	<b>11.692</b>	<b>33.177</b>	<b>1.512.343</b>
Вкупна актива по сегмент	32.198.814	39.444.115	12.058.153	-	-	83.701.082
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна актива</b>						<b>83.701.082</b>
Вкупно обврски по сегмент	49.607.776	21.892.321	-	-	-	71.500.097
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно обврски</b>						<b>71.500.097</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)

## Б. Концентрација на вкупните приходи и расходи по комитенти

	Во илјади денари					Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	
<b>Тековна 2015 година</b>						
Клиент 1						
Приходи	1.499	127.503	-	-	-	129.002
(Расходи)	(12.977)	(47.414)	-	-	-	(60.391)
Клиент 2						
Приходи	1.378	99.006	-	-	-	100.384
(Расходи)	(7.686)	(31.061)	-	-	-	(38.747)
Клиент 3						
Приходи	1.299	90.188	-	-	-	91.487
(Расходи)	(7.662)	(30.829)	-	-	-	(38.491)
Клиент 4						
Приходи	1.268	89.939	-	-	-	91.207
(Расходи)	(5.866)	(23.191)	-	-	-	(29.057)
Клиент 5						
Приходи	1.235	42.912	-	-	-	44.147
(Расходи)	(5.202)	(21.483)	-	-	-	(26.685)
<b>Вкупно по сегмент</b>	<b>(32.714)</b>	<b>295.570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262.856</b>
<b>Претходна 2014 година</b>						
Клиент 1						
Приходи	1.459	168.402	-	-	-	169.861
(Расходи)	(8.958)	(73.225)	-	-	-	(82.183)
Клиент 2						
Приходи	1.425	135.323	-	-	-	136.748
(Расходи)	(8.346)	(51.641)	-	-	-	(59.987)
Клиент 3						
Приходи	1.402	127.304	-	-	-	128.706
(Расходи)	(8.328)	(34.351)	-	-	-	(42.679)
Клиент 4						
Приходи	1.346	104.917	-	-	-	106.263
(Расходи)	(6.978)	(28.008)	-	-	-	(34.986)
Клиент 5						
Приходи	1.298	52.793	-	-	-	54.091
(Расходи)	(6.926)	(20.346)	-	-	-	(27.272)
<b>Вкупно по сегмент</b>	<b>(32.606)</b>	<b>381.168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348.562</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**4. ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД СЕГМЕНТИТЕ (продолжение)**

**В. Географски подрачја**

	Во илјади денари 31 декември 2015						
	Република Македо- нија	Земји- членки на ЕУ	Европа - останато	Земји членки на ОЕЦД (без европски земји- членки на ОЕЦД)	Сите останати незначјни оперативни сегменти	Неалоци- рано	Вкупно
<b>Тековна 2015 година</b>							
Вкупни приходи	5.642.388	108.407	53.190	65.430	-	-	<b>5.869.415</b>
Вкупна актива	<u>81.602.716</u>	<u>1.567.616</u>	<u>769.148</u>	<u>946.150</u>	-	-	<b><u>84.885.630</u></b>
<b>Претходна 2014 година</b>							
Вкупни приходи	5.851.762	138.972	37.192	29.010	-	-	<b>6.056.936</b>
Вкупна актива	<u>80.865.769</u>	<u>1.920.467</u>	<u>513.949</u>	<u>400.897</u>	-	-	<b><u>83.701.082</u></b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

## А. Објективна вредност на финансиски средства и обврски

	31 декември 2015		Во илјади денари 31 декември 2014	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Парични сред. и парични еквиваленти	16.896.236	16.896.236	18.459.379	18.459.379
Средства за тргување	329.981	329.981	293.003	293.003
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	172.202	172.202	251.665	251.665
Кредити на и побарувања од други коминтенти	55.575.859	55.575.859	51.408.295	51.408.295
Вложувања во хартии од вредност	10.488.640	10.488.640	11.765.150	11.765.150
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарув. за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	131.909	131.909	141.786	141.786
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
	<b>83.594.827</b>	<b>83.594.827</b>	<b>82.319.278</b>	<b>82.319.278</b>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	731.949	731.949	293.181	293.181
Депозити на други коминтенти	67.103.738	67.103.738	65.906.558	65.906.558
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	745.600	745.600	854.848	854.848
Субординирани обврски	-	-	2.775.970	2.775.970
Обврски за данок на добивка (тековен)	76.451	76.451	172.665	172.665
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	1.942.140	1.942.140	1.311.715	1.311.715
	<b>70.599.878</b>	<b>70.599.878</b>	<b>71.314.937</b>	<b>71.314.937</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

## Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

## Б.1 Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

	Белешка	Во илјади денари			Вкупно
		Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	
<b>Тековна 2015 година</b>					
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>					
Средства за тргување	19	329.981	-	-	329.981
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	23.1	53.421	-	13.817	67.238
<b>Вкупно</b>		<b>383.402</b>	<b>-</b>	<b>13.817</b>	<b>397.219</b>
<b>Финансиски обврски</b>					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Претходна 2014 година</b>					
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>					
Средства за тргување	19	293.003	-	-	293.003
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	23.1	52.681	-	24.407	77.088
<b>Вкупно</b>		<b>345.684</b>	<b>-</b>	<b>24.407</b>	<b>370.091</b>
<b>Финансиски обврски</b>					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

**5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)****Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)****Б.2 Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност**

	<u>Тековна година 2015</u>		<u>Претходна година 2014</u>	
	<u>Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2</u>	<u>Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1</u>	<u>Трансфери од Ниво 1 во Ниво 2</u>	<u>Трансфери од Ниво 2 во Ниво 1</u>
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување на ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположиви за продажба	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)**

**Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)**

**Б.3 Усогласувања на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3**

	Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање		Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Во илјади денари Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определени како такви при почетното признавање	
	Средства за тргување	признавање				признавање	Вкупно обврски
<b>Состојба на 1 јануари 2014</b>							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купени финансиски средства во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски средства во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/од Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2014 година</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари 2015</b>							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купени финансиски средства во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски средства во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани финансиски инструменти во/од Ниво 3	-	-	-	-	-	-	-
Рекласифицирани во Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2015 година</b>	-	-	-	-	-	-	-

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

**5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)****Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)***а) Парични средства и парични еквиваленти*

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина и ностро сметки кои претставуваат нерестриktivни побарувања по депозити и пласирања во НБРМ и достасуваат на краток рок.

*б) Средства за тргување*

Објективната вредност утврдена врз основа на пазарната вредност е еднаква на нивната сметководствена вредност.

*в) Депозити на и побарувања од банки*

Најголемиот дел од времените депозити ги сочинуваат депозитите преку ноќ. Објективната вредност на депозитите преку ноќ како и на пласманите во банки по видување одговара на нивната сметководствена вредност. Помалиот дел од времените депозити се со фиксна каматна стапка, чија проценетата објективна вредност е утврдена врз база на дисконтиран паричен тек употребувајќи пазарни каматни стапки за слични пласмани.

*г) Кредити на и побарувања од други комитенти*

Кредитите се прикажани на нето основа, односно намалени за износот на оштетувањето. Најголем дел од кредитите одобрени на комитенти се со променлива каматна стапка (повеќе од 95%), Преостанатиот дел со фиксна каматна стапка се т.н, “teaser loans” за кои Банката изврши нивно сведување по пазарна вредност употребувајќи дисконтиран паричен тек.

*д) Вложување во хартии од вредност*

Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства кои се чуваат до доспевање е нивната сметководствена вредност со оглед на тоа што нивната сметководствена вредност е утврдена врз основа на дисконтирани парични текови. Објективната вредност на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба е утврдена врз основа на котирани пазарни цени или пак износите се утврдени врз основа на модели на парични текови. Како резултат на горенаведеното, нивната објективна вредност претставува нивната сметководствена вредност.

*ѓ) Останати побарувања*

Останатите побарувања се приближни на нивната објективна вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

*е) Депозити на банките*

Објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е нивната сметководствена вредност.

*ж) Депозити на други комитенти*

Објективната вредност на депозитите по видување како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка одговара на нивната сметководствена вредност. Проценетата објективна вредност на депозитите со фиксна каматна стапка е утврдена врз основа на дисконтиран готовински тек употребувајќи каматна стапка на слични депозити со слично доспевање.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 5. ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ (продолжение)

## Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

з) *Обврски по кредити (вклучувајќи субординирани обврски)*

Најголем дел од оваа позиција претставува субординираниот долг кој е со варијабилна каматна стапка. Останатиот дел се кредити кои се од специфични извори за кои не може да се утврди пазарна каматна стапка бидејќи не постојат такви слични кредити на пазарот.

с) *Останати обврски*

Останатите обврски се приближни на нивната објективна вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

## 6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА

## А. Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Приходи од камата</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	179.408	232.295
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	18.499	21.525
Кредити на и побарувања од други коминтенти	3.857.991	3.830.193
Вложувања во хартии од вредност	279.343	388.843
Останати побарувања	6.689	12.735
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(46.518)	(70.342)
Наплатени претходно отпишани камати	205.897	257.466
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>4.501.309</b>	<b>4.672.715</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	2.691	-
Депозити на други коминтенти	1.062.767	1.451.854
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	8.968	9.960
Субординирани обврски	52.552	75.014
Останати обврски	3.642	5.353
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>1.130.620</b>	<b>1.542.181</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>3.370.689</b>	<b>3.130.534</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 6. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КАМАТА (продолжение)

## Б. Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Приходи од камата</b>		
Нефинансиски друштва	1.181.475	1.181.074
Држава	279.512	389.034
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	200	290
Банки	18.550	22.055
Останати финансиски друштва (небанкарски)	183.660	241.698
Домаќинства	2.678.527	2.651.440
Нерезиденти	6	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(46.518)	(70.342)
Наплатени претходно отпишани камати	205.897	257.466
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>4.501.309</b>	<b>4.672.715</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Нефинансиски друштва	120.208	206.367
Држава	2.454	3.966
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	5.198	10.888
Банки	9.572	8.198
Останати финансиски друштва (небанкарски)	28.846	29.561
Домаќинства	898.801	1.192.245
Нерезиденти	65.541	90.956
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>1.130.620</b>	<b>1.542.181</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>3.370.689</b>	<b>3.130.534</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ**

**А. Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Кредитирање	116.217	103.811
Платен промет		
во земјата	314.702	354.367
во странство	91.312	87.814
Акредитиви и гаранции	64.186	68.069
Брокерско работење	1.296	1.556
Управување со средства	386	431
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Картично работење	367.703	349.708
Работа со депозити	1.175	1.233
Издавање на сефови	6.825	7.886
Наплата на сметки за трети лица	9.945	10.727
Останато	59.941	67.472
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>1.033.688</b>	<b>1.053.074</b>
<b>Расходи од провизии и надомести</b>		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	71.690	64.654
во странство	18.918	15.670
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	118	246
Управување со средства	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато	7.861	8.992
<b>Вкупно расходи од провизии и надомести</b>	<b>98.587</b>	<b>89.562</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>935.101</b>	<b>963.512</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 7. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТИ (продолжение)

## Б. Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	534.450	582.545
Држава	4.098	3.291
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	126	155
Банки	16.304	19.278
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	454.299	421.317
Нерезиденти	24.411	26.488
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>1.033.688</b>	<b>1.053.074</b>
<b>Расходи за провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	5.646	5.575
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	68.529	57.995
Останати финансиски друштва (небанкарски)	24.412	25.992
Нерезиденти	-	-
<b>Вкупно расходи за провизии и надомести</b>	<b>98.587</b>	<b>89.562</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>935.101</b>	<b>963.512</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 8. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ТРГУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	6	-
нереализирана	(2.655)	(2.795)
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	11.531	39.969
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	1.670	1.462
Приходи од камата од средствата за тргување	2.755	3.238
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа:</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<b>Нето-приходи од тргување</b>	<b>13.307</b>	<b>41.874</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 9. НЕТО-ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЕВИДЕНТИРАНИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа:</i>		
реализирана	-	-
нерезализирана	-	-
<b>Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 10. НЕТО-ПРИХОДИ/(РАСХОДИ) ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ

	Во илјади денари тековна година 2015	претходна година 2014
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	94.749	105.670
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	-	-
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	5.790	5.784
курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	-	-
останати курсни разлики, на нето-основа	(28.869)	(31.544)
<b>Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики</b>	<b>71.670</b>	<b>79.910</b>

## 11. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари тековна година 2015	претходна година 2014
Добивка од продажба на средства расположливи за продажба	196	387
Дивиденда од сопственичките инструм. распол. за продажба	4.500	4.974
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажба на:		
недвижности и опрема	39.496	8.719
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	4.079	2.005
Приходи од добиени судски спорови	18.018	13.738
Наплатени претходно отпишани побарувања	125.951	133.858
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи на вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато:		
порано повлекување на депозити на нерезиденти	39.614	30.307
приходи од посредување при осигурување на хипотеки и залози на недвижности при одобрување кредити на физички лица	1.924	2.694
други приходи	15.663	12.681
<b>Вкупно останати приходи од дејноста</b>	<b>249.441</b>	<b>209.363</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**12. ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА**

Во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други коминтенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
<b>31 декември 2015</b>								
<i>Исправка на вредноста на поединечна основа</i>								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	2.197 (844)	850.946 (338.975)	-	-	8.883 (8.070)	8.413 (2.921)	8.587 (12.859)	879.026 (363.669)
	<u>1.353</u>	<u>511.971</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>813</u>	<u>5.492</u>	<u>(4.272)</u>	<u>515.357</u>
<i>Исправка на вредноста на групна основа</i>								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	20.730 (25.856)	-	-	-	-	-	20.730 (25.856)
	<u>-</u>	<u>(5.126)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5.126)</u>
<b>Вкупна исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа</b>	<b><u>1.353</u></b>	<b><u>506.845</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>813</u></b>	<b><u>5.492</u></b>	<b><u>(4.272)</u></b>	<b><u>510.231</u></b>
<b>31 декември 2014</b>								
<i>Исправка на вредноста на поединечна основа</i>								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	22.199 (26.394)	888.430 (260.629)	-	-	23.650 (24.220)	7.768 (2.467)	18.914 (18.797)	960.961 (332.507)
	<u>(4.195)</u>	<u>627.801</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(570)</u>	<u>5.301</u>	<u>117</u>	<u>628.454</u>
<i>Исправка на вредноста на групна основа</i>								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	32.309 (28.813)	-	-	-	-	-	32.309 (28.813)
	<u>-</u>	<u>3.496</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.496</u>
<b>Вкупна исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа</b>	<b><u>(4.195)</u></b>	<b><u>631.297</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(570)</u></b>	<b><u>5.301</u></b>	<b><u>117</u></b>	<b><u>631.950</u></b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 13. ЗАГУБА ПОРАДИ ОШТЕТУВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА, НА НЕТО-ОСНОВА

	Во илјади денари					Вкупно
	Недвижно-сти и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	
<b>31 декември 2015</b>						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	73.256	-	-	73.256
	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.256</b>
<b>31 декември 2014</b>						
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	111.524	-	-	111.524
	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.524</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Краткорочни користи за вработените</b>		
Плати	443.468	442.564
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	215.933	212.625
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	18.209	14.155
Удел во добивката и награди	-	36
Немонетарни користи	-	-
Останати користи на вработените	87.211	61.066
	<u>764.821</u>	<u>730.446</u>
<b>Користи по престанокот на вработувањето</b>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанок на вработувањето	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Користи поради престанок на вработувањето	43	423
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	31.389	26.789
	<u>31.432</u>	<u>27.212</u>
<b>Вкупно трошоци за вработените</b>	<u><b>796.253</b></u>	<u><b>757.658</b></u>

Резервирањата за пензиски и други користи за вработените, на нето основа во износ од 490 илјади денари (2014: 833 илјади денари) се прикажани во Белешка 38.

	тековна година 2015	претходна година 2014
Просечен број на вработени за периодот	1.038	1.042
Број на постојано вработени на крај на годината	1.050	1.046
Број на привремено вработени на крај на годината	-	-

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 15. АМОРТИЗАЦИЈА

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Амортизација на нематеријални средства</b>		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	27.545	26.732
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	-	-
Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	-	-
	<u>27.545</u>	<u>26.732</u>
<b>Амортизација на материјални средства</b>		
Градежни објекти	30.308	29.968
Транспортни средства	-	-
Мебел и канцелариска опрема	40.509	41.225
Останата опрема	1.063	1.799
Други ставки на недвижностите и опремата	1.446	1.445
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	7.974	10.571
	<u>81.300</u>	<u>85.008</u>
<b>Вкупно амортизација</b>	<b><u>108.845</u></b>	<b><u>111.740</u></b>

## 16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Загуба од продажбата на сред, расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	261.611	294.348
Премии за осигурување на имотот и на вработените	12.172	14.385
Материјали и услуги	518.318	576.042
Административни и трошоци за маркетинг	114.346	124.910
Останати даноци и придонеси	3.209	4.612
Трошоци за кирии	58.339	60.983
Трошоци за судски спорови	6.486	9.093
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа	5.136	2.626
Резервирања за пензиските и за другите користи за вработените, на нето-основа	490	833
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	6.442	1.869
Други резервирања на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато:		
трошоци за службени патувања	6.927	7.180
останати трошоци	16.209	25.256
<b>Вкупно останати расходи од дејноста</b>	<b><u>1.009.685</u></b>	<b><u>1.122.137</u></b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 17. ДАНОК НА ДОБИВКА

## А. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Тековен данок на добивка</b>		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	225.239	177.841
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	-	-
	<u>225.239</u>	<u>177.841</u>
<b>Одложен данок на добивка</b>		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	<b><u>225.239</u></b>	<b><u>177.841</u></b>

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Тековен данок на добивка</b>		
Признаен во билансот на успех	225.239	177.841
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	<u>225.239</u>	<u>177.841</u>
<b>Одложен данок на добивка</b>		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	<b><u>225.239</u></b>	<b><u>177.841</u></b>

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2015 и 2014 година, основица за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

## А. Расходи/(приходи) за тековен и одложен данок (продолжение)

Согласно претходно важечкиот Закон за данок на добивка, акумулираната нераспределена добивка за периодот од 2009 до 2013 година ќе биде предмет на оданочување во моментот на нејзина распределба.

## Б. Усогласувањето помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	Во %	Во илјади денари	Во %	Во илјади денари
	тековна година 2015	2015	претходна година 2014	2014
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	100,00	2.141.938	100,00	1.690.184
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,00	214.194	10,00	169.018
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,54	11.495	0,55	9.320
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	0,02	(450)	0,03	(497)
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>		<b>225.239</b>		<b>177.841</b>
<b>Просечна ефективна даночна стапка</b>	<b>10,52</b>		<b>10,52</b>	

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 17. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

## В. Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех

	Во илјади денари					
	Тековна година 2015			Претходна година 2014		
	Пред оданочување	Расход/поврат на данок на добивка	Намалено за данок на добивка	Пред оданочување	Расход/поврат на данок на добивка	Намалено за данок на добивка
Ревалоризациска резерва за средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложувања во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Парични средства во благајна	1.385.231	1.335.657
Сметки и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	4.390.484	4.982.831
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	1.838.307	1.477.781
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	2.018	4.931
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	5.216.358	6.575.298
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	99.757
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	1.203.712	1.140.082
Останати краткорочни високоликвидни средства	338	368
Побарувања врз основа на камати (Исправка на вредноста)	(1.426)	(613)
<b>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</b>	<b>14.035.022</b>	<b>15.616.092</b>
Задолжителни депозити во странска валута	2.818.887	2.802.187
Ограничени депозити (Исправка на вредноста)	42.327	41.100
<b>Вкупно</b>	<b>16.896.236</b>	<b>18.459.379</b>

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	613	1,183
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	8.883	23.650
(преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	(8.070)	(24.220)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>1.426</b>	<b>613</b>

Нивото на задолжителните депозити во странска валута во износ од 2.818.887 илјади денари (2014: 2.802.187 илјади денари) го претставуваат пропишаниот износ на депозити кои се издвоени во согласност со Одлуката за задолжителни резерви кај НБРМ. Задолжителните резерви во странска валута се пресметуваат врз основа на просечниот износ на депозитите во странска валута во текот на еден календарски месец. На задолжителната резерва во странска валута се пресметува камата во висина од 0,1% на годишно ниво (2014: 0,1% на годишно ниво).

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (продолжение)

Сметките и депозитите во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута во износ од 4.390.484 илјади денари (2014: 4.982.831 илјади денари) претставуваат задолжителна резерва во денари. На задолжителната резерва во денари за 2015 и 2014 година не се пресметува камата.

Благајничките записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар во износ од 5.216.358 илјади денари (2014: 6.575.298 илјади денари) се набавени од НБРМ и имаат период на доспевање до 35 дена. Каматните стапки за овие записи се 3,25 % (2014: 3,25 %) годишно.

## 19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ

## А. Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Хартии од вредност за тргување</b>		
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>		
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	7.485
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	7.485
Котирани	-	7.485
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	329.981	285.518
Останати сопственички инструменти	-	-
	329.981	285.518
Котирани	329.981	285.518
Некотирани	-	-
<b>Деривати за тргување</b>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
<b>Вкупно средства за тргување</b>	<b>329.981</b>	<b>293.003</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

## Б. Прекласифицирани средства за тргување

## Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	Во илјади денари				
	Прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Тековна година 2015		Претходна година 2014	
	Сметководствена вредност на 31.12.2015	Објективна вредност на 31.12.2015	Сметководствена вредност на 31.12.2014	Објективна вредност на 31.12.2014	
Средства за тргување прекласифицирани во 2015 (тековна година) во:					
- финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2014 (претходна година) во:					
- финансиски средства расположиви за продажба	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Банката тргува со средствата за тргување со цел генерирање на добивка од краткорочните флукуации на берзанската цена на овие средства. Банката нема значајно влијание врз банките во кои има сопственички инструменти за тргување со оглед на незначајниот процент на сопственост во основниот капитал на овие банки.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)**

**Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжение)**

**Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување**

	Прекласифицирани во текот на 2015 (тековна година)		Прекласифицирани во текот на 2014 (претходна година)			
	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2015 (тековна година)	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2015 (тековна година)	Во илјади денари	
					Биланс на успех 2014 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2014 (претходна година)
<b>Период пред прекласификација</b>						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположиви за продажба						
- нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки						
- нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти						
- нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
<b>Период по прекласификација</b>						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположиви за продажба						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-	-	-

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 19. СРЕДСТВА ЗА ТРГУВАЊЕ (продолжение)

## Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжение)

## Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифицирани во текот на 2015 (тековна година)	Во илјади денари	
		Прекласифицирани во текот на 2014 (претходна година)	
		Биланс на успех 2015 (тековна година)	Биланс на успех 2014 (претходна година)
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположиви за продажба			
- нето приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од банки			
- нето приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти			
- нето приходи од тргување	-	-	-

## 20. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
<b>Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 21. ДЕРИВАТНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ЧУВАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

	тековна година 2015		Во илјади денари претходна година 2014	
	дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
<b>А. Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик</b>				
<i>според видот на променливата</i>				
<b>Деривати чувани за управување со ризик</b>				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
<i>според видот на заштита од ризик</i>				
Заштита од ризикот од објективна вредност	-	-	-	-
Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
<b>Б Вградени деривати</b>				
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
<b>Вкупно вградени деривати</b>	-	-	-	-
<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА

## 22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ

	тековна година 2015		Во илјади денари претходна година 2014	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Кредити на банки				
домашни банки	206	-	206	-
странски банки	32.774	-	31.160	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	162.884	97.870	144.535
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	217	-	420	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредност</b>	<b>33.197</b>	<b>162.884</b>	<b>129.656</b>	<b>144.535</b>
(Исправка на вредноста)	(23.879)	-	(22.526)	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредност</b>	<b>9.318</b>	<b>162.884</b>	<b>107.130</b>	<b>144.535</b>

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	22,526	26,721
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	2,197 (844)	22,199 (26,394)
(преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>23,879</b>	<b>22,526</b>

Дел од кредитите на странски банки во износ од 20.913 илјади денари (2014: 20.945 илјади денари) се ограничени и претставуваат средства во банки во Република Србија, за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 34.1).

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

## 22.1 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ (продолжение)

Во орочените депозити во странски банки се вклучени ограничени сметки во износ од 162.884 илјади денари (2014: 145.434 илјади денари), кои претставуваат депозити во Barclays' Bank и Midland bank, Лондон, Велика Британија, како обезбедување за трансакции со VISA и Master кредитни картички. Овие средства не се на располагање во секојдневното работење на Банката.

## 22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ

## А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	тековна година 2015		Во илјади денари претходна година 2014	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	14.357.468	10.743.429	13.397.225	9.756.282
побарувања врз основа на камати	93.821	-	87.558	-
Држава				
побарувања по главница	1.488	522	1.153	-
побарувања врз основа на камати	2	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	7	1.869	221	2.625
побарувања врз основа на камати	8	-	20	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	608	29	941
побарувања врз основа на камати	1	-	25	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	299.034	8.600.750	308.438	8.399.187
потрошувачки кредити	1.108.813	16.727.116	1.023.538	14.042.593
автомобилски кредити	58.451	124.653	64.289	256.052
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	852.846	7.143.158	875.515	7.486.979
други кредити	172.240	1.630.438	156.594	1.582.561
побарувања врз основа на камати	107.839	-	108.724	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	602	304	-	-
побарувања врз основа на камати	120	-	-	-
Тековна достасаност	<u>5.569.508</u>	<u>(5.569.508)</u>	<u>5.781.773</u>	<u>(5.781.773)</u>
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредност</b>	<b><u>22.622.248</u></b>	<b><u>39.403.339</u></b>	<b><u>21.805.102</u></b>	<b><u>35.745.447</u></b>
<b>(Исправка на вредноста)</b>	<b><u>(105.054)</u></b>	<b><u>(6.344.674)</u></b>	<b><u>(100.046)</u></b>	<b><u>(6.042.208)</u></b>
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредност</b>	<b><u>22.517.194</u></b>	<b><u>33.058.665</u></b>	<b><u>21.705.056</u></b>	<b><u>29.703.239</u></b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

## 22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ (продолжение)

## А. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Движење на исправката на вредноста на поединечна основа</b>		
Состојба на 1 јануари	6.106.330	5.605.535
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	850.946	888.430
(ослободување на исправката на вредноста)	(338.975)	(260.629)
(преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(199.371)	(127.006)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>6.418.930</b>	<b>6.106.330</b>
<b>Движење на исправката на вредноста на групна основа</b>		
Состојба на 1 јануари	35.924	32.428
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	20.730	32.309
(ослободување на исправката на вредноста)	(25.856)	(28.813)
(преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>30.798</b>	<b>35.924</b>
<b>Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти</b>	<b>6.449.728</b>	<b>6.142.254</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)

## 22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИТЕНТИ (продолжение)

## Б. Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти на обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	1.235.086	1.178.756
државни хартии од вредност	-	1.759
државни безусловни гаранции	1.427.877	1.593.028
банкарски гаранции	23.405	65.926
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	799.862	1.156.647
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	12.529.875	11.990.038
имот за вршење дејност	13.031.487	12.302.246
Залог на подвижен имот	2.098.979	1.892.261
Останати видови обезбедување	1.216.239	1.142.969
Необезбедени	23.213.049	20.084.665
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>55.575.859</b>	<b>51.408.295</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015****22. КРЕДИТИ И ПОБАРУВАЊА (продолжение)****22.2 КРЕДИТИ НА И ПОБАРУВАЊА ОД ДРУГИ КОМИНТЕНТИ (продолжение)****Ризици и неизвесности**

Раководството на Банката евидентираше резервации за загуби поради оштетување за сите познати и предвидливи ризици на датумот на финансиските извештаи. Портфолиото на Банката содржи одреден број на должници чија можност за отплата на долговите беше под влијание на економските случувања во Република Македонија. Портфолиото, исто така, содржи одреден број на должници кои се вклучени во процесот на реструктурирање и за кои се очекува да резултираат во делумна или целосна наплата на побарувањата на Банката. Побарувањата од овие должници беа класифицирани врз основа на последните расположливи информации и очекувања за ефектите од процесот на реструктурирање.

Банката продолжува да ги обезбедува побарувањата првенствено со недвижен имот, индустриско земјиште, градежни објекти и опрема, а во случај на банкарски услуги на мало обезбедувањето на кредитите е во зависност од видот на производот. Во зависност од класификацијата на кредитите, раководството вложува максимални напори за навремена реализација на средствата за обезбедување. Во случај истото да се покаже како неуспешно, во иднина ќе биде неопходно да биде извршена дополнителна резервација за загуби поради оштетување.

Работењето на Банката може да биде под влијание на финансиските трендови во случај да дојде до влошување на вкупното глобално и локално економско опкружување. Во текот на 2015 и 2014 година, кога глобалната финансиска криза почна позасилено да се чувствува во домашната економија, Банката не се соочи со било какви проблеми на ликвидност, со оглед дека претходно презеде мерки на зајакнување на нејзината капитална основа преку задржување на добивката.

Раководството на Банката реагира соодветно на било какви промени на пазарот и економијата во целина. Некои од превземените мерки се: ограничување на долгорочното кредитирање споредено со краткорочното кредитирање, развивање на нови кредитни производи со повисоки каматни маржи, зајакнување на процесот на мониторинг на големите коминтенти и индустриски гранки спрема кои Банката е најмногу изложена, обезбедување на соодветна рамнотежа помеѓу активните и пасивните каматни стапки, преоценување на односите со соодветните банки и други учесници на локалниот финансиски пазар, каде што е возможно зголемување на лимитите на обезбедување. Сето горенаведено е фокусирано со цел да ја заштити и развие тековната и идната база на коминтенти кредитокорисници/депоненти во правец на остварување на целите на Банката за 2015 и понатаму.

Тековно, влијанието на неповолните економски трендови на глобално ниво и во земјата има ограничено влијание на работењето на Банката; меѓутоа, идниот неповолен развој во извесни индустриски гранки може да има влијание на способноста на коминтентите за отплата на нивните долгови, кое пак може да има последователно влијание на нивото на исправката на вредноста на кредитите. Врз основа на горенаведеното, било каква дополнителна исправка, доколку постои, не може да се утврди во овој момент со разумна точност.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2015****23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ****23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА****A. Структура на вложувањата во финансиски средства расположиви за продажба според видот на финансискиот инструмент**

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	6.493.345	6.771.110
Останати инструменти на пазарот на пари		
Обврзници издадени од страна на државата	3.918.057	4.784.677
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<u>10.411.402</u>	<u>11.555.787</u>
Котирани		
Некотирани	10.411.402	11.555.787
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	3.476	3.476
Останати сопственички инструменти	355.644	349.704
	<u>359.120</u>	<u>353.180</u>
Котирани	53.421	53.271
Некотирани	305.699	299.909
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположиви за продажба пред исправката на вредноста</b>	<b>10.770.522</b>	<b>11.908.967</b>
(Исправка на вредноста)	<u>(281.882)</u>	<u>(276.092)</u>
<b>Вкупно вложувања финансиските инструменти расположиви за продажба намалени за исправката на вредноста</b>	<b>10.488.640</b>	<b>11.632.875</b>
	<u><u>10.488.640</u></u>	<u><u>11.632.875</u></u>
	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Движење на исправката на вредноста</i>		
Состојба на 1 јануари	276.092	270.308
Исправка на вредноста за годината:		
дополнителна исправка на вредноста	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	5.790	5.784
(Отпишани побарувања)	-	-
	<u>281.882</u>	<u>276.092</u>
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>281.882</b>	<b>276.092</b>
	<u><u>281.882</u></u>	<u><u>276.092</u></u>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

## 23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

## Б. Прекласифицирани финансиски средства расположиви за продажба

## Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположиви за продажба

	Во илјади денари				
	Прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	Тековна година 2015 Сметководс твена вредност на 31.12.2015	Објективна вредност на 31.12.2015	Претходна година 2014 Сметководс твена вредност на 31.12.2014	Објективна вредност на 31.12.2014
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во 2015 (тековна година) во:					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во 2014 (претходна година) во:					
- кредити и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

## Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположиви за продажба

	Во илјади денари			
	Биланс на успех 2015	Останати добивки/(загуби) 2015	Биланс на успех 2014	Останати добивки/(загуби) 2014
<b>Период пред прекласификација</b>				
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
<b>Период по прекласификација</b>				
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од ревалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Ревалоризациски резерви	-	-	-	-

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

## 23.1 ВЛОЖУВАЊА ВО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

## Б. Прекласифицирани финансиски средства расположиви за продажба (продолжение)

## Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Останати добивки/(за губи) 2015	Во илјади денари	
			Биланс на успех 2014 (претходна година)	Останати добивки/(за губи) 2014
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-
Средства расположиви за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства на нето основа	-	-	-	-
- промена во објективната вредност на нето основа	-	-	-	-

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 23. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (продолжение)

## 23.2 ВЛОЖУВАЊЕ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	132.275
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	132.275
Котирани	-	132.275
Некотирани	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста (Исправка на вредноста)</b>	-	<b>132.275</b>
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста</b>	-	<b>132.275</b>

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината:		
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
Отпишани побарувања	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-

Обврзниците издадени од државата на 31 декември 2014 година во износ од 132.275 илјади денари претставуваа обврзници издадени од страна на Република Македонија за побарувањата на Банката од четири најголеми должници, во согласност со Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за превземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија во Банката. Овие обврзници беа целосно реализирани во текот на 2015 година.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**24. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА**

**А. Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година	претход, година	тековна година	претход, година
		2015	2014	2015	2014
-	-	-	-	-	-

**Б, Финансиски информации за придружените друштва - 100%**

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Во илјади денари	
				Приходи	Добивка/ (загуба) за фин,год,
тековна година 2015	-	-	-	-	-
претходна година 2014	-	-	-	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**25. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари	
	тековна година <b>2015</b>	претходна година <b>2014</b>
Побарувања од купувачите	44.967	46.675
Однапред платени трошоци	5.184	5.017
Пресметани одложени приходи	1.816	1.108
Побарувања за провизии и надоместоци	58.681	54.022
Побарувања од вработени	1.325	1.268
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	136	1.662
Останато:		
Залихи на материјали	13.424	7.197
Нумизматички збирки	9.708	9.723
Експозитура Арка (судски спор)	11.500	11.500
Побарувања по исплати по странски Виза картички	60.086	74.495
Останато	7.609	10.847
<b>Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста</b>	<b>214.436</b>	<b>223.514</b>
(Исправка на вредноста)	(82.527)	(81.728)
<b>Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста</b>	<b>131.909</b>	<b>141.786</b>

	Во илјади денари	
	тековна година <b>2015</b>	претходна година <b>2014</b>
<b>Движење на исправката на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	81.728	76.379
Исправка на вредноста за годината		
дополнителна исправка на вредноста	17.000	26.682
(ослободување на исправката на вредноста)	(15.780)	(21.264)
(преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(421)	(69)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>82.527</b>	<b>81.728</b>

**26. ЗАЛОЖЕНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади денари	
	тековна година <b>2015</b>	претходна година <b>2014</b>
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
<b>Вкупно заложени средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**27. ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА НА НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари					
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
Состојба на 1 јануари 2014	6.343	812.834	34.953	179.465	1.558	1.035.153
превземени во текот на год.	44	42.516	-	145	-	42.705
(продадени во текот на год.)	-	(59.792)	(12)	(5.365)	(216)	(65.385)
(пренос во сопств.средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	<b>6.387</b>	<b>795.558</b>	<b>34.941</b>	<b>174.245</b>	<b>1.342</b>	<b>1.012.473</b>
Состојба на 1 јануари 2015	6.387	795.558	34.941	174.245	1.342	1.012.473
превземени во текот на год.	-	62	54	1.177	275	1.568
(продадени во текот на год.)	-	(92.559)	-	(11.640)	-	(104.199)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	<b>6.387</b>	<b>703.061</b>	<b>34.995</b>	<b>163.782</b>	<b>1.617</b>	<b>909.842</b>
<b>Оштетување</b>						
Состојба на 1 јануари 2014	4.627	367.674	33.683	110.003	1.342	517.329
загуба поради оштетување во текот на годината	359	97.885	252	13.028	-	111.524
(продадени во текот на год.)	-	(29.934)	-	(1.682)	-	(31.616)
(пренос во сопств.средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	<b>4.986</b>	<b>435.625</b>	<b>33.935</b>	<b>121.349</b>	<b>1.342</b>	<b>597.237</b>
Состојба на 1 јануари 2015	4.986	435.625	33.935	121.349	1.342	597.237
загуба поради оштетување во текот на годината	280	61.182	1.060	10.459	275	73.256
(продадени во текот на год.)	-	(44.091)	-	(5.583)	-	(49.674)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	<b>5.266</b>	<b>452.716</b>	<b>34.995</b>	<b>126.225</b>	<b>1.617</b>	<b>620.819</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>						
На 1 јануари 2014	1.716	445.160	1.270	69.462	216	517.824
<b>На 31 декември 2014</b>	<b>1.401</b>	<b>359.933</b>	<b>1.006</b>	<b>52.896</b>	<b>-</b>	<b>415.236</b>
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>1.121</b>	<b>250.345</b>	<b>-</b>	<b>37.557</b>	<b>-</b>	<b>289.023</b>

Превземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се состојат од средства кои не се користат во редовното работење на Банката, освен во ретки случаи кога Банката ги користи за сопствени активности. Во текот на 2015 година, Банката евидентирала загуби поради оштетување на овие средства во вкупен износ од 73.256 илјади денари (2014: 111.524 илјади денари).

Во овој период, Банката продаде 20 средства (2014: 21 средства) со вкупна вредност од 49.154 илјади денари (2014: 22.361 илјади денари), а превзеде 1 објекти (2014: 2 објекти) со вкупна вредност од 862 илјади денари (2014: 13.871 илјади денари). Превземени се активности за подготовка на средствата превземени во текот на 2015 година за продажба бидејќи генералната политика на Банката е овие објекти да се продадат во период од 3 години.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**
**A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематери. средства	Други нематери -јални средства	Нематер. средства во подготовка	Во илјади денари Вложувања во немат. средства земени во закуп	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>							
Состојба на 1 јануари 2014	-	592.478	-	-	2.192	-	594.670
зголемувања преку нови набавки	-	41.608	-	-	(366)	-	41.242
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	<b>-</b>	<b>634.086</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.826</b>	<b>-</b>	<b>635.912</b>
Состојба на 1 јануари 2015	-	634.086	-	-	1.826	-	635.912
зголемувања преку нови набавки	-	24.538	-	-	2.893	-	27.431
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	<b>-</b>	<b>658.624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.719</b>	<b>-</b>	<b>663.343</b>
<b>Амортизација и оштетување</b>							
Состојба на 1 јануари 2014	-	522.356	-	-	-	-	522.356
амортизација за годината	-	26.732	-	-	-	-	26.732
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	<b>-</b>	<b>549.088</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>549.088</b>
Состојба на 1 јануари 2015	-	549.088	-	-	-	-	549.088
амортизација за годината	-	27.545	-	-	-	-	27.545
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	<b>-</b>	<b>576.633</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>576.633</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>							
На 1 јануари 2014	-	70.122	-	-	2.192	-	72.314
<b>На 31 декември 2014</b>	<b>-</b>	<b>84.998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.826</b>	<b>-</b>	<b>86.824</b>
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>-</b>	<b>81.991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.719</b>	<b>-</b>	<b>86.710</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 28. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства за кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надвор. добавув.	Други интерно развиени нематер. средства	Други нематер-јални средства	Нематер, средства во подготовка	Во илјади денари	
						Вложувањ. во немат. средства земени во закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на							
31 декември 2014 година	-	-	-	-	-	-	-
31 декември 2015 година	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2015 и 2014 година, Банката нема нематеријални средства за кои што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА**
**A. Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

	Во илјади денари								
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни сред- ства	Мебел и канце- ларис- ка опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности и опрема во подго- товка	Вложу- вања во недвиж- ности и опрема земени под закуп	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>									
На 1 јануари 2014	-	1.172.803	5.841	1.108.391	66.466	57.759	30.659	135.685	2.577.604
зголемувања	-	27.437	-	39.954	469	90	11.022	3.261	82.233
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	(41.716)	-	(8.193)	-	-	-	(10.298)	(60.207)
пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	9.961	-	(13.495)	-	-	10.923	-	7.389
<b>На 31 декември 2014</b>	<b>-</b>	<b>1.168.485</b>	<b>5.841</b>	<b>1.126.657</b>	<b>66.935</b>	<b>57.849</b>	<b>52.604</b>	<b>128.648</b>	<b>2.607.019</b>
На 1 јануари 2015	-	1.168.485	5.841	1.126.657	66.935	57.849	52.604	128.648	2.607.019
зголемувања	-	34.581	-	51.224	-	39	2.294	29.038	117.176
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	(41.482)	(171)	-	-	(4.710)	(46.363)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	40.250	-	-	(40.250)	-	-
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>-</b>	<b>1.203.066</b>	<b>5.841</b>	<b>1.176.649</b>	<b>66.764</b>	<b>57.888</b>	<b>14.648</b>	<b>152.976</b>	<b>2.677.832</b>
<b>Амортизација и оштетување</b>									
На 1 јануари 2014	-	459.185	5.841	1.019.485	53.372	21.612	-	117.732	1.677.227
амортизација за годината	-	29.968	-	41.225	1.799	1.445	-	10.570	85.007
загуба поради оштет.во текот на год. (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(13.494)	-	(19.823)	-	-	-	(10.157)	(43.474)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	8.515	-	-	-	-	-	-	8.515
<b>На 31 декември 2014</b>	<b>-</b>	<b>484.174</b>	<b>5.841</b>	<b>1.040.887</b>	<b>55.171</b>	<b>23.057</b>	<b>-</b>	<b>118.145</b>	<b>1.727.275</b>
На 1 јануари 2015	-	484.174	5.841	1.040.887	55.171	23.057	-	118.145	1.727.275
амортизација за годината	-	30.308	-	40.509	1.063	1.446	-	7.974	81.300
загуба поради оштет.во текот на год. (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(41.482)	-	-	-	(4.331)	(45.813)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>-</b>	<b>514.482</b>	<b>5.841</b>	<b>1.039.914</b>	<b>56.234</b>	<b>24.503</b>	<b>-</b>	<b>121.788</b>	<b>1.762.762</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>									
На 1 јануари 2014	-	713.618	-	88.906	13.094	36.147	30.659	17.953	900.377
<b>На 31 декември 2014</b>	<b>-</b>	<b>684.311</b>	<b>-</b>	<b>85.770</b>	<b>11.764</b>	<b>34.792</b>	<b>52.604</b>	<b>10.503</b>	<b>879.744</b>
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>-</b>	<b>688.584</b>	<b>-</b>	<b>136.735</b>	<b>10.530</b>	<b>33.385</b>	<b>14.648</b>	<b>31.188</b>	<b>915.070</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 29. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

Б. Сметководствена вредност на материјалните средства за кои што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

	Во илјади денари								Вкупно
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни сред- ства	Мебел и канце- ларис- ка опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Недвиж- ности и опрема во подго- товка	Вложу- вања во недвиж- ности и опрема земени под закуп	
Сегашна сметководствена вредност на									
31 декември 2014 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 декември 2015 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Градежните објекти на Банката на 31 декември 2015 година вклучува имот со нето сметководствена вредност од 28.699 илјади денари (2014: 39.658 илјади денари) за кој Банката не поседува соодветни документи за сопственост што се должи на некомплетна катастарска евиденција.

## 30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

## 30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	76.451	172.665

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

## 30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

## А. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	31 декември 2015			Во илјади денари 31 декември 2014		
	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето основа	Одлож. даночни средства	Одлож. даночни обврски	На нето основа
Дериватни с-ва чувани за управув. со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од др. коминтенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обвр. чувани за управув. со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Б. Непризнаени одложени даночни средства

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
<b>Вкупно непризнаени одложени даночни средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

## 30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

## В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

	Состојба на 1 јануари	Признаени во биланс на успех	Во илјади денари	
			Признаени во капитал	Состојба на 31 декември
<b>31 декември 2014</b>				
Дериватни с-ва чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други коминтенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управув. со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 30. ТЕКОВНИ И ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ (продолжение)

## 30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)

## В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината (продолжение)

	Состојба на 1 јануари	Признаени во биланс на успех	Во илјади денари	
			Признаени во капитал	Состојба на 31 декември
<b>31 декември 2015</b>				
Дериватни с-ва чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други коминтенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управув, со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/(обврски)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ

## А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
<b>Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 31. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ГРУПА ЗА ОТУГУВАЊЕ (продолжение)

## Б. Група за отуѓување

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
<b>Вкупно група на средства за отуѓување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
<b>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**32. ОБВРСКИ ЗА ТРГУВАЊЕ**

	Во илјади денари	
	тековна година <b>2015</b>	претходна година <b>2014</b>
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Депозити на други коминтенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартии од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-
	-	-
<b>Вкупно обврски за тргување</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 33. ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ПО ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО ТАКВИ ПРИ ПОЧЕТНОТО ПРИЗНАВАЊЕ

	тековна година 2015		Во илјади денари претходна година 2014	
	сегашна сметковод- ствена вредност	договорна вредност, платлива на достасу- вање	сегашна сметковод- ствена вредност	договорна вредност, платлива на достасу- вање
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Депозити на други коминтенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>				
Останати обврски	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 34. ДЕПОЗИТИ

## 34.1 ДЕПОЗИТИ НА БАНКИ

	тековна година 2015		Во илјади денари претходна година 2014	
	кратко- рочни	долго- рочни	кратко- рочни	долго- рочни
Тековни сметки				
во домашни банки	4.407	-	2.589	-
во странски банки	7.492	-	16.790	-
Депозити по видување				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
во домашни банки	585.150	-	-	-
во странски банки	112.749	-	252.803	-
Ограничени депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	20.913	-	20.945	-
Останати депозити				
во домашни банки	-	-	-	-
во странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
во домашни банки	1.221	-	-	-
во странски банки	17	-	54	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
<b>Вкупно депозити на банки</b>	<b>731.949</b>	<b>-</b>	<b>293.181</b>	<b>-</b>

Ограничените депозити во странски банки во износ од 20.913 илјади денари (2014: 20.945 илјади денари) претставуваат депозити на банки од Србија за кои е отворена стечајна постапка во јануари 2002 година (Белешка 22.1).

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 34. ДЕПОЗИТИ (продолжение)

## 34.2 ДЕПОЗИТИ НА ДРУГИ КОМИНТЕНТИ

	тековна година 2015		Во илјади денари претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	8.249.414	-	7.056.062	-
Депозити по видување	29.474	-	28.360	-
Орочени депозити	1.758.768	788.144	2.313.901	1.393.606
Ограничени депозити	330.205	488.442	337.510	557.819
Останати депозити	40.350	-	58.793	-
Обврски врз основа на камати за депозити	18.031	-	52.476	-
	<u>10.426.242</u>	<u>1.276.586</u>	<u>9.847.102</u>	<u>1.951.425</u>
Држава				
Тековни сметки	33.273	-	119.307	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	345	116	86	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	1	-	-	-
	<u>33.619</u>	<u>116</u>	<u>119.393</u>	<u>-</u>
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	440.354	-	410.634	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	159.092	49.992	227.682	97.782
Ограничени депозити	2.499	912	3.036	1.411
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	1.300	-	1.964	-
	<u>603.245</u>	<u>50.904</u>	<u>643.316</u>	<u>99.193</u>
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	54.623	-	43.633	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	413.483	1.343.110	213.400	406.685
Ограничени депозити	1	35.067	222	35.257
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	33.089	-	13.992	-
	<u>501.196</u>	<u>1.378.177</u>	<u>271.247</u>	<u>441.942</u>
Домаќинства				
Тековни сметки	12.729.102	-	11.753.980	-
Депозити по видување	17.610	-	28.970	-
Орочени депозити	21.987.410	14.892.660	23.212.406	14.469.820
Ограничени депозити	1.165.100	1.032.936	848.543	1.339.639
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	118.220	-	95.321	-
	<u>36.017.442</u>	<u>15.925.596</u>	<u>35.939.220</u>	<u>15.809.459</u>
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	347.525	-	259.131	-
Депозити по видување	5	-	102	-
Орочени депозити	241.964	238.032	227.668	213.154
Ограничени депозити	56.767	18	54.961	26.078
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	6.304	-	3.167	-
	<u>652.565</u>	<u>238.050</u>	<u>545.029</u>	<u>239.232</u>
Тековна достасаност	<u>11.056.762</u>	<u>(11.056.762)</u>	<u>7.844.120</u>	<u>(7.844.120)</u>
<b>Вкупно депозити на други коминтенти</b>	<b><u>59.291.071</u></b>	<b><u>7.812.667</u></b>	<b><u>55.209.427</u></b>	<b><u>10.697.131</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**35. ИЗДАДЕНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

	Во илјади денари	
	тековна година <b>2015</b>	претходна година <b>2014</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Вкупно издадено должнички хартии од вредност</b>	<u>          </u>	<u>          </u>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**

**36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ**

**А. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот**

	тековна година 2015		Во илјади денари претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
резиденти				
Обврски по кредити	-	578.122	-	681.218
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.237	-	1.449	-
нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	10.689	149.398	15.689	149.399
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	197	-	1.136	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	5.957	-	5.957
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	180.011	(180.011)	214.103	(214.103)
<b>Вкупно обврски по кредити</b>	<b>192.134</b>	<b>553.466</b>	<b>232.377</b>	<b>622.471</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**36. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ (продолжение)**
**Б. Обврски по кредити според кредитодавателот**

	тековна година 2015		Во илјади денари претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
	<i>домашни извори:</i>			
<b>Агенција за управување со средства</b> – долгорочен кредити во износ од 149.399 илјади денари (2014: 149.399 илјади денари) достасува еднократно во јануари 2020 година, Соодветниот трошок за овој кредит изнесува 1,5% годишно	197	149.399	1.136	149.399
<b>Агенција за недоволно развиени подрачја</b> - со рок на достасување во 2014 година и каматна стапка од 3,9% на годишно ниво (2014: 3,9% год.)	10.689	-	15.689	-
<b>Македонска банка за поддршка на развојот</b> - со рок на достасување во 2019 година и каматна стапка од 1% на годишно ниво (2014: 1%)	1.237	578.121	1.449	681.218
	<u>12.123</u>	<u>727.520</u>	<u>18.274</u>	<u>830.617</u>
<i>странски извори:</i>				
Други банки	-	5.957	-	5.957
	-	5.957	-	5.957
Тековна достасаност	180.011	(180.011)	214.103	(214.103)
<b>Вкупно обврски по кредити</b>	<b><u>192.134</u></b>	<b><u>553.466</u></b>	<b><u>232.377</u></b>	<b><u>622.471</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**37. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ**

	<u>Достасува</u>	<u>Каматна стапка</u>	<b>Во илјади денари</b>	
			<b>тековна година 2015</b>	<b>претходна година 2014</b>
<i>Обврски по субординирани депозити</i>				
Обврски за главница			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i>				
NBG Атина, Грција (Обврски за главница од ЕУР 20 милиони)	27.12.2016	3 месечен EURIBOR +0,85% год.	-	1.229.628
NBG Атина, Грција (Обврски за главница од ЕУР 25 милиони)	05.11.2018	3 месечен EURIBOR +3.7% год.	-	1.537.035
Обврски врз основа на камати			-	9.307
			-	2.775.970
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i>				
Обврски за главница			-	-
Обврски врз основа на камати			-	-
Откупливи приоритетни акции			-	-
<b>Вкупно субординирани обврски</b>			<b>-</b>	<b>2.775.970</b>

Субординираните обврски се однесуваат на средства кои се добиени со цел зајакнување на гарантниот капитал на Банката, создавање на услови за реализација на проектираните цели од Деловниот план на Банката, зголемување на конкурентната позиција и пазарното учество на Банката, нејзината профитабилност како и зголемување на Тиер 2 коефициентот на адекватност на капиталот и другите квантитативни и квалитативни индикатори на Банката.

Во текот на 2015 година, Банката предвремено ги отплати субординираните кредити кон матичната банка НБГ Атина, Грција.

Остварените резултати и акумулираната добивка во текот на изминатите години овозможија услови за предвремено враќање на овие кредити, за што Банката доби и претходна согласност од страна на НБРМ. Истовремено, со предвремената отплата на субординираните кредити, Собранието на акционери на Банката донесе Одлука за ограничување на дел од здржаната добивка за распределба на акционерите во износ од 2.159.353 илјади денари, со што се зголеми кредитниот потенцијал на Банката.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**38. ПОСЕБНА РЕЗЕРВА И РЕЗЕРВИРАЊА**

	Во илјадиденари						Вкупно
	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложени	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолни договори	Останати резервирања	
Состојба на 1 јануари 2014 год.	111.190	46.089	22.927	-	-	-	180.206
дополнителни резервирања во текот на годината	48.161	11.184	3.245	-	-	-	62.590
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(374)	-	-	-	-	(374)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(45.535)	(9.315)	(2.412)	-	-	-	(57.262)
<b>Состојба на 31 декември 2014 год.</b>	<b>113.816</b>	<b>47.584</b>	<b>23.760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185.160</b>
Состојба на 1 јануари 2015 год.	113.816	47.584	23.760	-	-	-	185.160
дополнителни резервирања во текот на годината	29.686	6.641	3.255	-	-	-	39.582
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(29.310)	-	-	-	-	(29.310)
(ослободувања на резервирањата во текот на годината)	(24.550)	(199)	(2.765)	-	-	-	(27.514)
<b>Состојба на 31 декември 2015 год.</b>	<b>118.952</b>	<b>24.716</b>	<b>24.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.918</b>

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и други користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Каматна стапка	4.35%	4.35%
Просечен пораст на плати	4.50%	4.50%
Стапка на инфлација	2.50%	2.50%

Стапка на морталитет:

Од студијата на стапките на морталитет од минатите години, ја утврдивме илустративната очекувана стапка на морталитет во Република Македонија. Користена е таблицата за морталитет на Швајцарија, која претставува разумна апроксимација на долгорочната стапка на морталитет во земјата.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**39. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>тековна</b>	<b>претходна</b>
	<b>година</b>	<b>година</b>
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Обврски кон добавувачите	56.881	15.262
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	75	4.659
Пресметани трошоци	188.622	243.939
Разграничени приходи од претходна година	47.633	27.604
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато:		
приоритетни кумулативни акции	90.978	90.978
обврски за дивиденда на приоритетни акции	3.799	4.716
оспорени трансакции со VISA картички	1.908	14.596
неалоцирани приливи по депозити и останати приливи	1.475.891	845.798
обврски кон трговци за недостасани рати по кредитни		
картички	21.791	14.186
повеќе уплатени средства на кредитни картички	27.024	20.909
предвремени отплати по кредити и останати обврски	27.538	29.068
<b>Вкупно останати обврски</b>	<b><u>1.942.140</u></b>	<b><u>1.311.715</u></b>

Приоритетните неоткупливи кумулативни акции на Банката на 31 декември 2015 година изнесуваат 227.444 приоритетни акции со номинална вредност од 400 денари.

Приоритетните неоткупливи кумулативни акции даваат право на првенство во исплата на дивидендата и немаат право на глас. Приоритетните акции не учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

На 31 декември 2015 година. Банката издвои износ од 2.729 илјади денари како дивиденда за сопствениците на неоткупливите кумулативни приоритетни акции за 2015 година (2014: 3.639 илјади денари).

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ**
**А. Запишан капитал**

	Во денари		Број на издадени акции				Во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		Обични акции		Неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	Обични акции	неоткупливи приоритетни акции	Тековна година 2015	Претходна година 2014	Тековна година 2015	Претходна година 2014	Тековна година 2015	Претходна година 2014
Состојба на 1 јануари-целосно платени	201.1	400	17.460.180	17.460.180	227.444	227.444	3.602.220	3.602.220
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември – целосно платени</b>			<b>17.460.180</b>	<b>17.460.180</b>	<b>227.444</b>	<b>227.444</b>	<b>3.602.220</b>	<b>3.602.220</b>

**Б. Дивиденди**
**Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Банката**

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	3.646	4.396

Објавените дивиденди и платени за тековната година во износ од 3.646 илјади денари се издвоени за имателите на приоритетни акции од остварената нето добивка за 2014 (2014: 4.396 илјади денари од нето добивката за 2013 год).

	Во денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	16,00	19,00

**Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)**

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)

## Б. Дивиденди (продолжение)

## Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба) (продолжение)

	тековна година 2015	Во денари претходна година 2014
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

## В. Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

Структурата на акционерите кои имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас на 31 декември 2015 и 2014 година официјално објавена и прифатена од Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Македонија, е следната:

	Во илјади денари		Во %	
	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
	<b>Запишан капитал (номинална вредност)</b>	<b>Запишан капитал (номинална вредност)</b>	<b>Право на глас</b>	<b>Право на глас</b>
Име на акционерот				
Национална Банка на Грција	3.323.094	3.323.094	94,64%	94,64%
Останати	188.148	188.148	5,36%	5,36%
<b>Вкупно</b>	<b><u>3.511.242</u></b>	<b><u>3.511.242</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Запишаниот капитал на Банката на 31 декември 2015 година го сочинуваат 17.460.180 потполно платени обични акции со номинална вредност од 201.1 денари.

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собранието на Банката за еквивалент од една обична акција, како и право да учествуваат подеднакво во поделбата на остатокот од стечајната, односно ликвидационата маса на Банката.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015****40. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (продолжение)****Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба**

Овие ревалоризациски резерви се состојат од нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од промена на објективната вредност на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, се додека истите не се продадат или се оцени дека истите се обезвреднети, при што кумулативните нереализирани добивки или загуби претходно признати во рамките на ревалоризациските резерви се признаваат во нето добивката или загубата за периодот.

**Законски резерви**

Во согласност со локалната законска регулатива Банката треба да пресмета и издвои најмалку 5% од нето добивката за годината во законски резерви се додека нивото на законските резерви не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан од Законот за трговски друштва или од Статутот на Банката.

**Останати резерви**

Останатите резерви претставуваат фонд кој е утврден врз основа на интерната политика на Банката и се користи за разни намени, класифицирани како рестриктивни.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА**
**А. Основна заработка по акција**

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i>		
Нето-добивка за годината	1.916.699	1.512.343
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	1.916.699	1.512.343
	<b>1.916.699</b>	<b>1.512.343</b>
<b>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</b>	<b>1.916.699</b>	<b>1.512.343</b>
	Број на акции	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	17.460.180	17.460.180
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината	-	-
<b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b>	<b>17.460.180</b>	<b>17.460.180</b>
<b>Основна заработка по акција (во МКД)</b>	<b>109,77</b>	<b>86,61</b>

**Б. Разводната заработка по акција**

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции(разводната)</i>		
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	1.916.699	1.512.343
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
<b>Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)</b>	<b>1.916.699</b>	<b>1.512.343</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**41. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА (продолжение)****Б. Разводната заработка по акција (продолжение)**

	тековна година <b>2015</b>	Број на акции претходна година <b>2014</b>
<i>Пондериран просечен број на обичните акции(разводнет)</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	17.460.180	17.460.180
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции	-	-
<b>Пондериран просечен број на обичните акции (разводнет) на 31 декември</b>	<b>17.460.180</b>	<b>17.460.180</b>
<b>Разводната заработка по акција (во МКД)</b>	<b>109,77</b>	<b>86,61</b>

**42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА****42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

	тековна година <b>2015</b>	Во илјади денари претходна година <b>2014</b>
Платежни непокриени гаранции		
во денари	917.889	917.792
во странска валута	632.973	800.220
во денари со валутна клаузула	479.061	524.100
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	225.502	322.307
во странска валута	81.121	198.083
во денари со валутна клаузула	730.682	597.399
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	40.751	202.929
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	1.617.656	1.522.502
Неискористени лимити по кредитни картички	6.053.014	5.753.667
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	542.052	353.428
Останати непокриени потенцијални обврски	1.080	897
Издадени покриени гаранции	333.104	434.226
Покриени акредитиви	51.283	57.762
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
<b>Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва (Посебна резерва)</b>	<b>11.706.168</b> <b>(118.952)</b>	<b>11.685.312</b> <b>(113.816)</b>
<b>Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва</b>	<b>11.587.216</b>	<b>11.571.496</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 42. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

## 42.1 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ (продолжение)

Потенцијалните обврски на Банката се состојат од обврски по основ на гаранции, акредитиви, неискористени пречекорувања по тековни сметки, неискористени лимити по кредитни картички и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица.

Од вкупните потенцијани обврски по основ на издадени покриени и непокриени гаранции со рок на достасување до една година се во износ од 1.812.559 илјади денари (2014: 1.545.449 илјади денари). Покриените и непокриените акредитиви се со рок на достасување до 1 година (2014: 1 година). Неискористените пречекорувања по тековни сметки се краткорочни.

Потенцијалните обврски по основ на неискористените пречекорувања по тековни сметки и неискористени лимити по кредитни картички се необезбедени и истите се отповикливи во случај на влошување на кредитната способност на должникот. Каматните стапки на тековни сметки и на кредитните картички во 2015 година се движат од 10.13% до 11.25%.

Потенцијалните обврски на Банката спрема правни лица по основ на гаранции и акредитиви се неотповикливи, додека неискористените кредитни лимити одобрени на правни лица се подложни на годишно ревидирање. Освен покриените гаранции и акредитиви кои се обезбедени со депозит, останатите непокриени гаранции и акредитиви, како и неискористени кредитни лимити одобрени на правни лица се обезбедени со хипотека на недвижен имот, залог на подвижен имот, гаранции и сл.

## Судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2015 година, за кои се направени соодветни анализи врз основа на кои раководството на Банката смета дека конечниот исход на овие спорови ќе биде решен на штета на Банката поради што можат да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови, изнесува 24.716 илјади денари (2014: 47.584 илјади денари). Наведениот износ ги вклучува и затезните камати. Согласно наведеното во 2015 година, Банката изврши резервирање за загуби поради оштетување врз основа на судски спорови во износ од 6.641 илјади денари (2014: 1.495 илјади денари).

## 42.2 ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
	-	-
<b>Вкупно потенцијални средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**43. РАБОТИ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА**

	тековна година 2015			Во илјади денари претходна година 2014		
	Средства	Обврски	Нето	Средства	Обврски	Нето
			позиција			позиција
<i>Администрирање на средства во име и за сметка на трети лица</i>						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	269.945	269.945	-	268.081	268.081	-
Кредити во странска валута	262.669	262.669	-	237.594	237.594	-
Др.побарувања во денари	1.025.950	1.025.950	-	965.903	965.903	-
Др.побарувања во странска валута	426.399	426.399	-	318.371	318.371	-
<i>Управување на средства во име и за сметка на трети лица</i>						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Др.побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Др.побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	6.019	6.026	(7)	25.378	25.382	(4)
Останато	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>1.990.982</b>	<b>1.990.989</b>	<b>(7)</b>	<b>1.815.327</b>	<b>1.815.331</b>	<b>(4)</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ

## А. Биланс на состојба

	Во илјади денари					Вкупно
	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	
<b>31 декември 2015</b>						
<b>Средства</b>						
Тековни сметки	3.160	-	-	6.335	3.185	12.680
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	11.459	-	11.459
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>3.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.794</b>	<b>3.185</b>	<b>24.139</b>
<b>Обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	21.067	141.101	162.168
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.067</b>	<b>141.101</b>	<b>162.168</b>
<b>Потенцијални обврски</b>						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Потенцијални средства</b>						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 44 ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

## А Биланс на состојба (продолжение)

	Во илјади денари					Вкупно
	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	
<b>31 декември 2014</b>						
<b>Средства</b>						
Тековни сметки	1.359	-	-	-	2.713	4.072
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	12.614	-	12.614
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	-	733.995	733.995
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	-	-
Останати средства	20.708	-	-	-	2	20.710
<b>Вкупно</b>	<b>22.067</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.614</b>	<b>736.710</b>	<b>771.391</b>
<b>Обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	30.242	254.188	284.430
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	2.775.970	-	-	-	-	2.775.970
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>2.775.970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.242</b>	<b>254.188</b>	<b>3.060.400</b>
<b>Потенцијални обврски</b>						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Потенцијални средства</b>						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

## Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

	Во илјади денари					Вкупно
	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	
<b>2015 тековна година</b>						
<b>Приходи</b>						
Приходи од камата	-	-	-	695	1.022	1.717
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	20	20
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	42	-	42
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>737</b>	<b>1.042</b>	<b>1.779</b>
<b>Расходи</b>						
Расходи за камата	52.552	-	-	688	416	53.656
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	22	22
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства. на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	34.467	-	-	26.212	-	60.679
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>87.019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.900</b>	<b>438</b>	<b>114.357</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

## Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжение)

	Во илјади денари					Вкупно
	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	
<b>2014 претходна година</b>						
<b>Приходи</b>						
Приходи од камата	1	-	-	749	1.574	2.324
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	9	9
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажба на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>749</b>	<b>1.583</b>	<b>2.333</b>
<b>Расходи</b>						
Расходи за камата	75.014	-	-	-	268	75.282
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	19	19
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	33.741	-	-	28.715	-	62.456
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>108.755</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.715</b>	<b>287</b>	<b>137.757</b>

## В. Надомести на раководниот кадар на банката

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Краткорочни користи за вработените	26.212	26.118
Користи по престанок на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	2.597
<b>Вкупно</b>	<b>26.212</b>	<b>28.715</b>

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 44. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИТЕ СТРАНИ (продолжение)

Поврзаните субјекти ги вклучуваат најголемите акционери, афилијациите и претпријатија во заедничка сопственост, контрола/управување на Банката, или чии активности се контролирани од страна на Банката. Сите трансакции со поврзаните субјекти се случуваат во нормалниот тек на работењето на Банката и нивната вредност не се разликува материјално од условите под кои се одвиваат трансакциите со другите субјекти.

## 45. НАЕМИ

## А. Наемодавател

## А.1 Побарувања по финансиски наеми

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Во илјади денари Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>31 декември 2015 (тековна година)</b>				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-
<b>31 декември 2014 (претходна година)</b>				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	-	-	-	-

## А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно побарувања по оперативни наеми	Во илјади денари Период на достасување на побарувањата по оперативен наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>31 декември 2015 (тековна година)</b>				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	4.080	4.080	-	-
<b>31 декември 2014 (претходна година)</b>				
Сегашна вредност на минималните плаќања на наемот	1.299	1.299	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31 декември 2015

**45. НАЕМИ (продолжение)**

**A. Наемодавател (продолжение)**

**A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми (продолжение)**

	Во илјади денари						
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
31 декември 2015 година	-	33.385	-	-	-	-	33.385
31 декември 2014 година	-	77.007	-	-	-	-	77.007
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-	-

Договорените побарувања за наем се однесуваат на дел од имот преземен за наплата на ненаплатени побарувања и помал дел сопствен имот кој што Банката во изминатиот период го користела за свои потреби но повеќе не го користи и го издава под наем на трети страни. Договорите за наем содржат клаузула на ревидирање на договорената цена на наемот согласно пазарните услови, во случај ако наемателот го остварува своето право да го обнови договорот за наем. Идните приходи од наем се приближни на нивото на тековните приходи од наемнини.

**B. Наемател**

**B.1 Обврски по финансиски наеми**

	Во илјади денари			
	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2015**
**45. НАЕМИ (продолжение)****Б. Наемател (продолжение)****Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжение)**

	Во илјади денари						Вкупно
	Земјиште	Градежни објекти	Транс- портни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвиж- ности и опрема	
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
<b>Набавна вредност</b>							
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Акумулирана амортизација и оштетување</b>							
Состојба на 1 јануари 2014	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2014</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2015	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загуба поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2015</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>							
на 1 јануари 2014 година	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2014 година</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2015 година</b>	-	-	-	-	-	-	-

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2015

## 45. НАЕМИ (продолжение)

## Б. Наемател (продолжение)

## Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	Вкупно обврски по оперативни наеми	Во илјади денари Период на достасување на обврските по оперативен наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-

## 46. ПЛАЌАЊА ВРЗ ОСНОВА НА АКЦИИ

	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивиденда	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-
	<b>тековна година 2015</b>	<b>претходна година 2014</b>
	пандери-рана просечна број на опциите за акции	пандери-рана просечна број на опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-
Промени во текот на годината		
Опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-
Опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-
Останати дадени опции	-	-
Форфетирани опции	-	-
Опции со истечен краен рок	-	-
Состојба на 31 декември	-	-



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2015****47. ДАНОЧНИ РИЗИЦИ**

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година, и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски врз оваа основа.

**48. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА**

Не постојат настани по датумот на билансот на состојба кои бараат корекција на финансиските извештаи или соодветно обелоденување.

**49. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на најзначајните билансни позиции деноминирани во странска валута се следните:

	<u>2015</u>	Во денари <u>2014</u>
1 УСД	56,3744	50,5604
1 ЕУР	61,5947	61,4814

**ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА**